



СЛУЖБЕН ВЕСНИК **НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**



РЕГИСТАР **НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ** **ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“** **ВО 2004 ГОДИНА**

СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2004

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Претседател на Република Македонија.....	3	Агенција за супервизија на капитално финансирано и пензиско осигурување.....	45
Собрание на Република Македонија.....	4	Агенција за вработување на Република Македонија.....	45
Влада на Република Македонија.....	9	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“	45
Министерство за одбрана.....	31	Одбор за доделување на наградата „11 Октомври“.....	45
Министерство за внатрешни работи.....	31	Одбор за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	45
Министерство за правда.....	31	Меѓународни договори.....	45
Министерство за финансии.....	31	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои придружува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската Унија.....	46
Министерство за економија.....	32	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци.....	47
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	34	Координативно тело за спроведување на Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето..	47
Министерство за здравство.....	35	Спогодби.....	47
Министерство за образование и наука.....	35	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување	47
Министерство за труд и социјална политика..	37	Фонд за здравствено осигурување на Македонија	47
Министерство за култура.....	39	Завод за вработување на Република Македонија	48
Министерство за транспорт и врски.....	39	Централен регистар на Република Македонија	48
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	39	Нотарска комора на Република Македонија....	48
Министерство за локална самоуправа.....	39	Фармацевтска комора на Македонија.....	48
Комисија за хартии од вредност.....	40	ЈП Службен весник на РМ.....	48
Уставен суд на Република Македонија.....	40	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	48
Републички судски совет.....	41	Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола	48
Државна изборна комисија.....	41	Дирекција за безбедност на класифицирани информации.....	48
Државен завод за геодетски работи.....	42		
Државен архив на Република Македонија..	42		
Државен завод за статистика.....	42		
Државен завод за индустриска сопственост	43		
Народна банка на Република Македонија...	43		
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	44		
Агенција за млади и спорт.....	45		
Агенција за државни службеници.....	45		

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2004 ГОДИНА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		Рег. бр.	Бр./стр.
У К А З И			
Рег. бр.	Бр./стр.		
91. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во државата Израел.....	5/2	1428. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина.....	79/3
92. Указ за поставување извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во државата Израел.....	5/2	1528. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при меѓународните организации со седиште во Виена.....	82/2
228. Указ бр. 81 од 12.03.2004 година.....	14/2	1529. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска, Литванија и Латвија.....	82/2
229. Указ бр. 82 од 12.03.2004 година.....	14/2	1586. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапската Република Египет.....	85/1
230. Указ бр. 83 од 12.03.2004 година.....	14/2	1620. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн.....	88/2
231. Указ бр. 84 од 12.03.2004 година.....	14/2	1621. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн.....	88/2
232. Указ бр. 85 од 12.03.2004 година.....	14/2	О Д Л У К И	
259. Указ бр. 86 од 18.03.2004 година.....	15/4	199. Одлука за именување претседател на Државната изборна комисија.....	11/1
292. Указ бр. 87 од 23.03.2004 година.....	17/7	260. Одлука за помилување на осудени лица.....	15/4
681. Указ број 1 од Претседателот на Република Македонија.....	41/11	376. Одлука за помилување на осудени лица.....	21/1
887. Указ бр. 2 од Претседателот на Република Македонија.....	46/1	496. Одлука за разрешување генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	31/2
924. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска.....	48/2	497. Одлука за именување генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	31/2
925. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација.....	48/2	902. Одлука за именување претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	47/2
926. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација.....	48/2	1015. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2004 година - Националниот празник на Република Македонија и 60 години АСНОМ.....	51/3
1116. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Република Македонија во Организацијата на Обединетите нации.....	57/1	1016. Одлука за помилување на осудени лица.....	51/3
1117. Указ за прогласување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Република Македонија во Организацијата на Обединетите нации.....	57/1	1132. Одлука за именување членови на Комисијата за помилување на претседателот на Република Македонија.....	59/1
1151. Указ бр. 3 од Претседателот на Република Македонија.....	61/1	1170. Одлука за разрешување на директорот на Агенцијата за разузнавање.....	62/1
1152. Указ бр. 4 од Претседателот на Република Македонија.....	61/2	1171. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	62/1
1186. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	64/1	1353. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.....	73/1
1187. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	64/1	1370. Одлука за помилување на осудени лица.....	74/1
1332. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија.....	71/1	1723. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2005 година.....	92/1
1426. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада.....	79/3	1724. Одлука за помилување на осудени лица.....	92/2
1427. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада.....	79/3		

СОБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	ЗАКОНИ	Бр./стр.
27.	Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште.....	2/2
170.	Закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија.....	8/1
171.	Закон за основање на Државен универзитет во Тетово.....	8/4
182.	Закон за класифицирани информации.....	9/2
183.	Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриска сопственост.....	9/17
184.	Закон за дополнување на Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето.....	9/37
195.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.....	10/2
200.	Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија.....	11/1
276.	Закон за матична евиденција за осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.....	16/1
277.	Закон за евиденциите во областа на трудот.....	16/10
278.	Закон за органско земјоделско производство.....	16/24
279.	Закон за трговија.....	16/30
280.	Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта.....	16/47
281.	Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	16/49
282.	Закон за изменување на Законот за отпад.....	16/54
283.	Закон за изменување на Законот за комунални дејности.....	16/54
289.	Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за модернизација на образованието.....	17/2
290.	Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници.....	17/3
291.	Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај.....	17/4
346.	Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	19/1
347.	Закон за преобразба на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост.....	19/44
348.	Закон за изменување на Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас.....	19/46
349.	Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	19/48
350.	Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	19/51
351.	Закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.....	19/53
352.	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	19/53
353.	Закон за јавните набавки.....	19/54
354.	Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија.....	19/85
356.	Закон за заштита на културното наследство.....	20/2
	Исправка.....	71/4
459.	Закон за трговските друштва.....	28/1
460.	Закон за изменување на Законот за заштита од пушењето.....	29/1

Рег. бр.

Бр./стр.

471.	Закон за изменување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства на Законот за локалните избори.....	30/2
585.	Закон за изменување и дополнување на Законот за локалните избори.....	35/2
	Исправка.....	42/8
586.	Закон за изменување на Законот за избирачкиот список.....	35/19
606.	Закон за заштита и спасување.....	36/2
618.	Закон за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите.....	37/1
619.	Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	37/10
620.	Закон за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија.....	37/14
621.	Закон за прекурзори.....	37/17
622.	Закон за дополнување на Законот против ограничувањата на конкуренцијата.....	37/23
624.	Закон за Јавното обвинителство.....	38/2
625.	Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	38/17
626.	Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството.....	38/33
627.	Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.....	38/44
628.	Закон за земјоделската инспекција.....	38/45
629.	Закон за обезбедување на средства за давање помош на општините за отстранување на последиците од поплавите настанати во месец јуни 2004 година.....	38/48
630.	Закон за заштита на потрошувачите.....	38/50
645.	Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија.....	39/158
646.	Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирање пензиско осигурување.....	40/2
647.	Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	40/5
648.	Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	40/6
649.	Закон за индустриската сопственост (Пречистен текст).....	40/6
679.	Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	41/2
680.	Закон за дополнување на Законот за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА.....	41/11
879.	Закон за локалните избори (Пречистен текст).....	45/1
880.	Закон за државјанството на Република Македонија (Пречистен текст).....	45/14
888.	Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело.....	46/2
889.	Закон за Царинската управа.....	46/13
890.	Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за управување со здравствениот сектор.....	46/35
891.	Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за имплементација на социјалната заштита.....	46/36
892.	Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Вториот проект за прилагодување на управувањето со јавниот сектор.....	46/37

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.	
893.	Закон за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата.....	1279.	Закон за стоковните резерви.....	68/111
894.	Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија..	1283.	Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на мали и средни претпријатија во Република Македонија, кој ќе се склучи меѓу Македонската банка за поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова од СР Германија.....	69/1
895.	Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата.....	1284.	Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор.....	69/3
896.	Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија.....	1285.	Закон за изменување на Законот за Царинската тарифа.....	69/10
950.	Закон за овластување на организација за изработување на пригодни ковани пари по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ.....	1286.	Закон за виното.....	69/10
951.	Закон за изменување на Законот за заштита и спасување.....	1287.	Закон за идентификација и регистрација на животните.....	69/27
952.	Закон за изменување на Законот за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената обврска..	1288.	Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	69/39
965.	Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	1289.	Закон за управната инспекција.....	69/40
1083.	Закон за дополнување на Законот за локалните избори.....	1290.	Закон за дополнување на Законот за државните службеници.....	69/44
1107.	Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.....	1354.	Закон за државната ревизија (Пречистен текст).....	73/2
1108.	Закон за градот Скопје.....	1355.	Закон за патните исправи на државјаните на Република Македонија (Пречистен текст).....	73/5
1139.	Закон за изменување и дополнување на Законот за локалните избори.....	1371.	Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка.....	74/2
1153.	Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа.....	1372.	Закон за изменување на Законот за извршување на санкциите.....	74/41
1154.	Закон за комуналните такси.....	1373.	Закон за изменување на Законот за пригодни ковани пари.....	74/41
1155.	Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	1385.	Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година, со изменувањето и дополнувањето на буџетите на: Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2004 година, Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2004 година, Фондот за магистрални и регионални патишта за 2004 година и Заводот за вработување на Република Македонија за 2004 година.....	75/1
1156.	Закон за даноците на имот.....	1386.	Закон за политичките партии.....	76/1
1172.	Закон за угостителската дејност.....	1387.	Закон за финансирање на политичките партии.....	76/9
1173.	Закон за туристичката дејност.....	1392.	Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија..	78/2
1174.	Закон за вршење на занаетчиската дејност.....	1549.	Закон за гаранција на Република Македонија на обврските од “Договорот за регулирање на обврските на ЈП Македонски железници ЦО Скопје кон одредени железнички претпријатија” склучен на 15 јули 2004 година меѓу ЈП Македонски железници ЦО Скопје и Меѓународното здружение на железници УИЦ.....	83/2
1178.	Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование....	1550.	Закон за спречување на корупцијата (Пречистен текст).....	83/3
	Исправки	1551.	Закон за семејството (Пречистен текст)..	83/12
1199.	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	1653.	Закон за девизната инспекција.....	89/2
1200.	Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита.....	1654.	Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.....	89/5
1213.	Закон за музеите.....	1655.	Закон за Стопанската комора на Македонија.....	89/9
1214.	Закон за библиотеките.....	1656.	Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите.....	89/15
1215.	Закон за меморијалните споменици и спомен-обележјата.....	1799.	Буџет на Република Македонија за 2005 година.....	96/1
1216.	Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	1800.	Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година..	96/286
1217.	Закон за заштита на населението од различни болести.....	1801.	Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2005 година.....	96/296
1218.	Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.....	1802.	Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	96/301
1259.	Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....			
1260.	Закон за заштита на природата.....			
1261.	Закон за квалитетот на амбиентниот воздух.....			
1262.	Закон за пожарникарството.....			
1274.	Закон за управување со отпадот.....			
	Исправка			
1275.	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни патишта.....			
1276.	Закон за превоз во патниот сообраќај...			
1277.	Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.....			
1278.	Закон за гарантирање на враќање на средствата кои Европската банка за обнова и развој ги става на располагање на Владата на Република Македонија во процесот на претпријатизација, за стекнување со акции при приватизацијата на АД ЕСМ.....			

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1803. Закон за изменување на Законот за хартии од вредност.....	96/303	69. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател и членови на Координативното тело за спроведување на Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето.....	4/3
1804. Закон за изменување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.....	96/303	70. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната здравствена организација Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје.....	4/3
1805. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход	96/304	90. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	5/2
1806. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	96/305	122. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Кавадарци	6/2
1807. Закон за изменување на Законот за домување	96/308	123. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје и Кичево.....	6/2
1562. Автентично толкување на членот 109 точка 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003). Исправка на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 77/2003).	83/38 2/23	124. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Охрид	6/2
О Д Л У К И		125. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент...	6/2
28. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија	2/6	126. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	6/2
29. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Скопје.	2/6	127. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	6/3
30. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Дебар.....	2/6	128. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	6/3
31. Одлука за разрешување и именување заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија	2/6	129. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Клинички центар - Скопје.....	6/3
32. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	2/7	130. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ - Велес.....	6/3
33. Одлука за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	2/7	215. Одлука за изменување на Одлуката за именување членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици.....	13/1
34. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент.....	2/7	258. Одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за избор на претседател на Република Македонија во 2004 година.....	15/2
35. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ)....	2/7	293. Одлука за огласување избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија.....	17/8
36. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка.....	2/8	294. Одлука за огласување избор на претседател на Апелациониот суд во Битола..	17/8
37. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	2/8	295. Одлука за огласување избор на судии на Апелациониот суд во Скопје.....	17/8
38. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за трансфузиологија-Скопје.	2/8	296. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	17/8
39. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	2/9	297. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Дебар.....	17/8
65. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	4/2	298. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Гевгелија.....	17/9
66. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент.....	4/2	299. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Гостивар, Дебар и Кавадарци.....	17/9
67. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка...	4/2		
68. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	4/2		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.	
300.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	17/9	636. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка..	38/92
301.	Одлука за избор на претседател на Основниот суд во Охрид.....	17/9	813. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Скопје.	44/4
302.	Одлука за избор на судии на основните судови	17/9	814. Одлука за избор на претседател на Апелациониот суд во Битола.....	44/4
308.	Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Кавадарци.....	18/2	815. Одлука за избор на судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	44/4
309.	Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Струга.....	18/2	816. Одлука за огласување избор на судии на апелационите судови во Скопје и Штип..	44/4
310.	Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Дебар.....	18/2	817. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Битола, Скопје I - Скопје и Струмица.....	44/4
311.	Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Дебар.....	18/3	818. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	44/5
461.	Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 60 години од одржувањето на Првото и Второто заседание на АСНОМ.....	29/2	819. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	44/5
462.	Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	29/2	927. Одлука за избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија.	48/2
463.	Одлука за огласување избор на претседател на Апелациониот суд во Скопје.....	29/3	928. Одлука за избор на претседател на Основниот суд во Штип.....	48/2
464.	Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Штип.....	29/3	929. Одлука за избор на судии на основните судови.....	48/3
532.	Одлука за именување гувернер на Народната банка на Република Македонија	33/3	930. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Велес.....	48/3
533.	Одлука за разрешување од функцијата претседател и судија на Основниот суд во Куманово.....	33/3	931. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Велес.....	48/3
534.	Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Куманово.....	33/3	932. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд во Штип.....	48/3
535.	Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Куманово.....	33/3	933. Одлука за именување јавни обвинители на основните јавни обвинителства.....	48/4
536.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар.....	33/4	934. Одлука за именување заменици на јавните обвинители на основните јавни обвинителства.....	48/4
537.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Битола.....	33/4	935. Одлука за огласување избор на судија на Апелациониот суд во Скопје.....	48/5
538.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струмица..	33/4	936. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Крива Паланка, Тетово и Радовиш.....	48/5
539.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струмица..	33/4	966. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	50/6
540.	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	33/4	1133. Одлука за распишување на референдум...	59/1
541.	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“.....	33/5	1157. Одлука за избор на претседател на Апелациониот суд во Скопје.....	61/44
542.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	33/5	1219. Одлука за надоместок на трошоците за избор на претседател на Република Македонија 2004 година, на организаторите на изборната кампања кои истакнале кандидати за претседател на Република Македонија.....	66/60
555.	Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	34/2	1220. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Битола	66/61
587.	Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	35/19	1221. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струга.....	66/61
607.	Одлука за именување заменици на министри.....	36/34	1222. Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Тетово.....	66/61
631.	Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	38/90	1223. Одлука за огласување избор на судии на Основниот суд во Велес.....	66/61
632.	Одлука за избор на судии на Апелационите судови во Битола, Скопје и Штип..	38/91	1224. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I – Скопје.....	66/62
633.	Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Прилеп.....	38/91	1225. Одлука за разрешување од функцијата судија и претседател на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	66/62
634.	Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Струмица, Битола и Гостивар.....	38/91	1226. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I – Скопје.....	66/62
635.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	38/91		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1227.		1625.	
Одлука за изменување на Одлуката за именување членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици.....	66/62	Одлука за избор на претседател на Основниот суд – Дебар.....	88/3
1228.		1626.	
Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	66/62	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Дебар.....	88/3
1374.		1627.	
Одлука за огласување избор на судија на Апелациониот суд во Битола.....	74/41	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Кочани.....	88/3
1375.		1628.	
Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд Скопје I – Скопје.....	74/42	Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија.....	88/3
1376.		1629.	
Одлука за огласување избор на судии на Основниот суд во Струга и Основниот суд Скопје I – Скопје.....	74/42	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Струмица.....	88/3
1377.		1630.	
Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	74/42	Одлука за разрешување на потпретседател на Собранието на Република Македонија.....	88/4
1378.		1631.	
Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка... ..	74/42	Одлука за избор на судии на основните судови.....	88/4
1379.		1632.	
Одлука за избор на членови на Републичкиот судски совет.....	74/43	Одлука за именување заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	88/4
1380.		1633.	
Одлука за издвојување на Секторот за истражување на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	74/43	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	88/4
1381.		1634.	
Одлука за издвојување на Одделението за дизајн на програмите на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	74/43	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	88/4
1382.		1635.	
Одлука за издвојување на Секторот за маркетинг на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	74/43	Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	88/5
1383.		1636.	
Одлука за давање согласност на Одлуката за склучување договор за деловно техничка соработка.....	74/44	Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд – Свети Николе.....	88/5
1552.		1637.	
Одлука за огласување избор на судија на Апелациониот суд – Скопје.....	83/34	Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Кочани, Радовиш, Струмица и Тетово.....	88/5
1553.		1638.	
Одлука за огласување избор на претседатели на основните судови во Гостивар, Делчево, Крива Паланка и Кочани..	83/34	Одлука за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	88/6
1554.		1639.	
Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	83/35	Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд Скопје I – Скопје.....	88/6
1555.		1640.	
Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Струмица.....	83/35	Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд Скопје II – Скопје.....	88/9
1556.		1677.	
Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Кочани.....	83/35	Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	90/2
1557.		1736.	
Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Велес.....	83/35	Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	93/2
1558.		1737.	
Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Прилеп.....	83/36	Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	93/2
1559.		1738.	
Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Радовиш.....	83/37	Одлука за именување заменици на министри.....	93/3
1560.		1739.	
Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Струмица.....	83/37	Одлука за именување директор на Агенцијата за државни службеници.....	93/3
1561.		1740.	
Одлука за давање согласност на утврдена стапка на надомест од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2005 година.....	83/38	Одлука за избор на народен правобранител.....	93/3
1587.		554.	
Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	85/2	Резолуција за развој и трансформација на одбраната.....	34/2
1622.			
Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	88/2		
1623.			
Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	88/2		
1624.			
Одлука за избор на судии на Апелационите судови во Скопје и Штип.....	88/3		

РЕШЕНИЈА

203.	Решение за распишување избор на претседател на Република Македонија...	12/1
1735.	Решение за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје.....	93/2

ДЕКЛАРАЦИИ

71.	Декларација за поддршка на автокефалноста на Македонската православна црква.....	4/3
145.	Декларација за поднесување на барање за членство на Република Македонија во Европската унија.....	7/2

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
531. Декларација за подигнување на нивото на односите и соработката меѓу Република Македонија и НАТО.....	33/2	1531. Уредба за административна безбедност на класифицирани информации....	82/5
ПРОГРАМИ		1532. Уредба за безбедност на лица корисници на класифицирани информации.....	82/12
131. Програма за одбележување годишни на значајни настани и истакнати личности во 2004 година.....	6/4	1787. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапките на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	95/1
498. Национална програма за културата за периодот од 2004 до 2008 година.....	31/2	ОДЛУКИ	
1229. Програма за одбележување годишни на значајни настани и истакнати личности во 2005 година.....	66/62	1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти.....	1/2
1808. Програма за користење на средствата остварени од приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал за 2005 година.....	96/308	2. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2004 година.....	1/2
1809. Програма за формирање на стоконите резерви за периодот 2005-2007 година... ..	96/309	3. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2004 година.....	1/2
П Л А Н О В И		4. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2004 година.....	1/2
312. Финансиски план за утврдување на трошоците за спроведување на изборите за избор на претседател на Република Македонија и надоместоците на членовите на органите за спроведување на изборите.....	18/3	40. Одлука за изменување на Одлуката за пренесување на право на користење на дел од недвижен имот	2/9
644. Просторен план на Република Македонија.....	39/1	41. Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	2/9
1230. Финансиски план за утврдување на трошоците за спроведување на референдумот согласно со Одлуката за распишување на референдум бр. 07-3553/1 од 3 септември 2004 година и надоместоците на членовите на органите за спроведување на референдумот.....	66/64	42. Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	2/9
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		43. Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	2/9
УРЕДБИ		44. Одлука за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2004 година.....	2/10
303. Уредба за изменување на Уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје.....	17/10	45. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија во периодот од 2003 до 2007 година	2/10
357. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	20/72	46. Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2004 година.....	2/10
405. Уредба за дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	24/2	47. Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2003 година.....	2/10
439. Уредба за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи.....	26/2	48. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура	2/11
682. Уредба за изменување на Уредбата за постапката за продажба на акциите и уделите што и се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на Република Македонија.....	41/11	49. Одлука за забрана на извоз на пченица и брашно од пченица.....	2/11
705. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	43/4	72. Одлука за утврдување на субјектите на кои без надомест им се дистрибуираат публикациони материјали од Државниот завод за статистика.....	4/3
903. Уредба за условите и начинот за отворање, затворање и работа на слободните царински продавници.....	47/2	73. Одлука за изменување на Одлуката за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на пченица за непосредно производство.....	4/5
1291. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	69/45	74. Одлука за дополнување на Одлуката за образување на Национален комитет за климатски промени.....	4/6
1530. Уредба за физичка безбедност на класифицирани информации.....	82/2	75. Одлука за формирање на Комисија за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување.....	4/7
Исправка	84/8	93. Одлука за распределување на средства до локалните јавни гласила за 2004 година.....	5/2
		94. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	5/3

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
95. Одлука за престанување и пренесување на право на користење на недвижен имот.....	5/3	219. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина вода за пиење (флаширање) на „БИЛЈАНА“ Љубосав и др. увоз-извоз ДОО Скопје на локалитетот кај с. Ложани, општина Струга.....	13/3
96. Одлука за изменување на Одлуката за обновување на концесијата за вршење радиодифузна дејност на локално ниво - за радио, бр. 23-3163/1 од 21 јули 2003 година.....	5/3	220. Одлука за престанување и доделување на право на користење на административен простор	13/3
132. Одлука за Трета емисија на обврзници за денационализација.....	6/6	233. Одлука за пренесување на право на користење на подвижни средства.....	14/2
133. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на користење на деловен простор.....	6/6	234. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	14/3
134. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	6/6	261. Одлука за престанување со работењето на водостопанските претпријатија и други правни лица што вршат водостопанска дејност.....	15/4
135. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисниците на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	6/6	262. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на „НИ-ОЛ ТРЕЈД“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. Журче Демир Хисар на локалитетот Зли Дол с. Велмевци, Демир Хисар.....	15/5
136. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	6/7	263. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на субјектите на кои без надомест им се дистрибуираат публикациони материјали од Државниот завод за статистика.....	15/5
137. Одлука за распишување конкурс (V) за доделување концесии за вршење радиодифузна дејност.....	6/7	264. Одлука за престанок на мандат на градоначалник по сила на закон	15/5
138. Одлука за објавување оглас за финансирање радио и телевизиски програми од јавен интерес.....	6/8	304. Одлука за изменување на Одлуката за изработување на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание.....	17/10
172. Одлука за изменување на Одлуката за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на печеница за непосредно производство.....	8/5	305. Одлука за одземање од користење-концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Охридско Езеро.....	17/10
181. Одлука за определување на денови на жалост.....	9/1	358. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2003 година.....	20/72
185. Одлука за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот....	9/38	359. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2004 година.....	20/72
186. Одлука за пренесување на правото на користење и пренесување право на сопственост и право на користење на недвижност.....	9/38	360. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето во 2003 година.....	20/72
187. Одлука за престанување и пренесување на право на користење на недвижен имот.....	9/38	361. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	20/72
188. Одлука за давање согласност на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија.....	9/38	362. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2004 година.....	20/73
189. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на организации, установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба.....	9/38	363. Одлука за давање согласност на Ценовникот на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје на основни и останати аеродромски услуги.....	20/73
190. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на определените работни места и на вишокот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба.....	9/38	364. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на Јавната научна установа Институт за македонска литература - Скопје..	20/73
196. Одлука за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на добиточен јачмен и трици од пченка и од пченица.....	10/16	365. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	20/73
216. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2004 година.....	13/2	366. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје за 2004 година.....	20/73
217. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина минерална вода и гас CO ₂ на „ВИЗАР“ ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот Попојци во близина на с. Долно Оризари-Битола.....	13/2	385. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Хрватска.....	22/2
218. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина чакал и песок на „СКОВИН“ АД - Скопје на локалитетот кај с. Студеничани - Скопје....	13/2	386. Одлука за давање согласност за промена на сопственичката структура.....	22/2
		387. Одлука за престанување на важење на Одлуката за височината на посебните трошоци за постапката и трошоците за давање информативни услуги на Заводот за заштита на индустриска сопственост...	22/2

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
388.		445.	
Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	22/2	Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2002 година....	26/6
389.		456.	
Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	22/2	Одлука за предвремена примена на Протоколот за проширување кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки.	27/1
390.		Исправка	31/23
Одлука за давање согласност на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	22/3	472.	
391.		Одлука за испраќање на сили на цивилната заштита што ги формира Република Македонија на меѓународната мултилатерална вежба во Република Бугарија.....	2/30
Одлука за престанување на важноста на Одлуката за определување на условите за увоз на одделни нафтени деривати.....	22/3	473.	
398.		Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	2/30
Одлука за бројот на редовните и вонредните студенти за запишување на Полициската академија - Скопје, во учебната 2004/2005 година, за стекнување високо образование.....	23/1	474.	
406.		Одлука за доделување на право на користење на недвижен имот (деловни простории).....	3/30
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници.....	24/2	475.	
407.		Одлука за доделување на право на користење на недвижен имот.....	3/30
Одлука за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2004/2005 година.....	24/2	476.	
408.		Одлука за пренесување на право на користење на патничко моторно возило.....	3/30
Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	24/3	477.	
409.		Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на металични минерални сировини PHELPS AND DODGE EXPLORATION CORPORATION (PDX), 2600 North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004-3014 USA на локалитетот во областа на с. Иловица - Струмица....	3/30
Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	24/3	478.	
410.		Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - минерална вода на „СЛОВИН ЈУГОКОКТА“ АД - Скопје на локалитетот кај с. Волково, општина Горче Петров.....	4/30
Одлука за продолжување на Договорот за соработка на полето на патентите меѓу Владата на Република Македонија и Европската патентна организација.....	24/3	479.	
411.		Одлука за престанување и пренесување на право на користење на недвижен имот.	4/30
Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	24/4	480.	
412.		Одлука за ослободување од плаќање на надоместоци по тарифните ставки 1 и 2 од Тарифата за надоместоци за вршење на услугите.....	4/30
Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. - Скопје за 2002 година.....	24/4	481.	
428.		Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на цените на поштенските услуги во внатрешниот поштенски сообраќај.....	5/30
Одлука за овластување на Министерството за економија за заверка на „Сертификат за краен корисник“.....	25/1	482.	
429.		Одлука за отворање Канцеларија за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун.....	5/30
Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2004 година.....	25/2	499.	
430.		Одлука за образување на Управен комитет за имплементација на Стратегијата и Акциониот план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија.....	31/13
Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје со краткорочен кредит за плаќање на обврски кон ГП „Бетон“ - Скопје.....	25/2	500.	
431.		Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	31/13
Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на субјектите на кои без надомест им се дистрибуираат публикацииони материјали од Државниот завод за статистика.....	25/2	514.	
440.		Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во учебната 2004/2005.....	32/2
Одлука за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот.....	26/5	515.	
441.		Одлука за распределба на дел од вишниците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачката во 2003 година.....	32/3
Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Германија.....	26/5	516.	
442.		Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување (употреба) на добивката по оданочување - нето добивка од финансиската 2003 година.....	32/4
Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка на основни средства.....	26/6	517.	
443.		Одлука за давање согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија-Скопје“ во 2004 година.....	32/4
Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка и монтажа на периметарска ограда.....	26/6		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
518. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работата на Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија-Скопје“ за 2003 година.....	32/4	656. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Мирче Ацев“ с. Кучичино.....	40/37
519. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за формирање на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија НЕПА.....	32/4	657. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Маршал Тито“ с. Бајловце.....	40/37
520. Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од плаќање на услугите за користење на ВИП - просторот на Аеродромот во Скопје.....	32/4	658. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ с. Долни Дисан.....	40/38
543. Одлука за давање согласност за основање на Слободна економска зона на локалитетот Бунарлик - Миладиновци.....	33/5	659. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Ацо Шопов“ с. Горобинци.....	40/38
544. Одлука за престанување со работа и ликвидација на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија - НЕПА ДООЕЛ Скопје.....	33/6	660. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Косел.....	40/38
545. Одлука за распишување оглас за именувување заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево и Куманово.....	33/6	661. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Димитар Влахов“ с. Радожда.....	40/39
556. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2002 година.....	34/3	662. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Јабланица.....	40/39
557. Одлука за давање согласност на Завршната сметка за 2003 година на ЈП ХС „Злетовица“.....	34/3	663. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Кирил и Методиј“ с. Извор.....	40/39
558. Одлука за давање согласност на Извештајот за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ за 2003 година.....	34/3	664. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Кирил и Методиј“ - Штип.....	40/40
559. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“-Скопје за 2004 година.....	34/3	665. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Кирил и Методиј“ с. Орашеч.....	40/40
560. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2002 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	34/3	683. Одлука за отворање Конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Инсбрук.....	41/12
588. Одлука за изработка на пригодни ковани пари по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ.....	35/19	684. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	41/12
608. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на надомест за тендерска документација во постапката за добивање дозвола за основање на друштво за управување со пензиски фондови и одобрение за управување со пензиски фонд.....	36/34	685. Одлука за распределба на средствата во Буџетот на Република Македонија за 2004 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации....	41/12
609. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје..	36/34	693. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на Државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во учебната 2004/2005 година.....	42/2
610. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија.....	36/34	694. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на Државниот универзитет во Тетово во учебната 2004/2005 година.....	42/2
650. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Мирче Ацев“ с. Бач....	40/35	695. Одлука за одобрување на Програмата за изменување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2004 година.....	42/2
651. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Трајан Белев“ с. Цапари.....	40/36	706. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на концесија.....	43/4
652. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ с. Самоков.....	40/36	820. Одлука за потврдување на годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2003 година.....	44/5
653. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Јоаким Крчовски“ с. Манастирец.....	40/36	821. Одлука за распишување оглас за именувување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	44/5
654. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Г. Подлог.....	40/37	881. Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана „РОИ“ АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје ДООЕЛ с. Осломеј - Осломеј.....	45/18
655. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Климент Охридски“ с. Пчиња.....	40/37	882. Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана и сместување „РОИС“ АД „Електростопанство на Македонија - Скопје ДООЕЛ Новачки пат бб - Новаци.....	45/18

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
883.		1018.	
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште.....	45/19	Одлука за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица и определување видот и висината на помошта...	51/11
884.		Исправка	62/54
Одлука за доделување концесии за вршење радиодифузна дејност.....	45/19	1019.	
904.		Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	51/12
905.		1020.	
Одлука за потврдување на Финансискиот план за работа на Фондот за осигурување на депозити - Скопје за 2004 година.....	47/4	Одлука за престанување на важење на Одлуката за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	51/13
906.		1021.	
Одлука за одземање на користење - концесија на дивечот во ловиштата.....	47/4	Одлука за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	51/13
907.		1022.	
Одлука за давање на времено одгледување и заштита на дивечот во ловиштата.....	47/4	Одлука за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	51/13
908.		1023.	
Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - градежен технички камен - варовник на „НЕ-НА ТРОУД“ ЈТД експорт-импорт Јегуновце на локалитетот Жеден во близина на с. Јегуновце, општина Јегуновце.....	47/4	Одлука за дополнителна квота за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на Полициската академија, во учебната 2004/2005 година.....	51/14
909.		1024.	
Одлука за претостапување на материјално-технички средства.....	47/5	Одлука за отстапување на користење на недвижен имот на државен орган.....	51/14
937.		1025.	
Одлука за заштитна цена на пченицата од родот 2004 година.....	48/5	Одлука за распишување оглас за именување заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид и Велес.....	51/14
938.		1084.	
Одлука за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот.....	48/6	Одлука за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2004 година.....	52/2
939.		1085.	
Одлука за укинување на визите за граѓаните на Државата Израел, носителите на сите видови патни исправи.....	48/6	Одлука за пренесување право на користење.....	52/5
940.		1086.	
Одлука за укинување на визите за граѓаните на Република Словенија, носителите на сите видови патни исправи.....	48/6	Одлука за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот.....	52/6
953.		1087.	
Одлука за определување на стоките кои можат да се продаваат на посебно организирани делови на зелените пазари.....	49/3	Одлука за пренесување на правото на сопственост на градежно неизградено земјиште.....	52/6
954.		1088.	
Одлука за определување на производите што можат да се продаваат од врата до врата.....	49/3	Одлука за давање помош на Република Грција во врска со организацијата на Летните Олимписки Игри во Атина 2004 година.....	52/6
955.		1103.	
Одлука за продажба на стоки од стоквните резерви.....	49/3	Одлука за купување на недвижен имот-објект.....	54/1
956.		1104.	
Одлука за обезбедување на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства.....	49/4	Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија.....	54/2
957.		1109.	
Одлука за усвојување на Деловникот за работа на Советот за стабилизација и асоцијација, вклучувајќи го и Деловникот за работа на Комитетот за стабилизација и асоцијација... ..	49/9	Одлука за откуп на пченица од родот 2004 година за стоквните резерви.....	56/1
958.		1110.	
Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина термоминерална вода и пелоит на ДПТУ „ПОСЕЈДОН МБ“ експорт-импорт ДООЕЛ, Скопје на локалитетот кај Негорски Бањи во атарот на с. Мрзенци, општина Гевгелија.....	49/16	Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	56/1
959.		1111.	
Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина подземна вода за пиење-флаширање на „БИЛЈАНА“ - Љубосав и др. увоз-извоз ДОО, Скопје на локалитетот кај с. Ложани, општина Струга.....	49/17	Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	56/2
960.		1112.	
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции.. ..	49/17	Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на основни и останати аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 година на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје.....	56/2
1017.		1113.	
Одлука за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице.....	51/4	Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	56/3
		1118.	
		Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија.....	57/2
		1119.	
		Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Азербејџан.....	57/3
		1120.	
		Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина туф, габро и монцит на ДПТУ „Писеник“ ДОО Пробиштип на локалитетот кај с. Шталковица општина Злетово, Пробиштипско.....	57/4

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1121. Одлука за пренесување на правото на користење на кино опрема.....	57/4	1202. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги....	65/43
1122. Одлука за пренесување на важноста на Одлуката за доделување на земјиште на користење.....	57/4	1231. Одлука за поделба на АД „Електро- стопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје, со раздвојување со основање.....	66/64
1125. Одлука за прибавување на недвижности..	58/1	1232. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ „ОПШТИНСКА АПТЕКА“ – Кочани.....	66/65
1126. Одлука за давање согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на неплатена затезна камата по основ на договори за закуп.....	58/2	Исправка	70/12
1127. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	58/2	1233. Одлука за приватизација на ЈЗУ аптека „9-ти НОЕМВРИ“ – Велес.....	66/65
1134. Одлука за закуп на станбен простор.....	59/2	1234. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом - Делчево..	66/65
1135. Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	59/2	1235. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар.....	66/65
1136. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост – Скопје.....	59/3	1236. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – Охрид.....	66/65
1137. Одлука за одобрување на Одлуката за распоред на нето добивка на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост – Скопје.....	59/3	1237. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Крушево..	66/66
1140. Одлука за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош	60/2	1238. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Свети Николе.....	66/66
1158. Одлука за давање согласност на Одлуката на АД „Електростопанство на Македонија“, во државна сопственост – Скопје за определување на цена на електрична енергија на ФЕНИ – ИНДУСТРИ Кавадарци.....	61/44	1239. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар „КУМАНОВО“ – Куманово.....	66/66
1159. Одлука за давање согласност на Одлуката за давање согласност за продажба на идеален дел од имот.....	61/44	1240. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод.....	66/66
1160. Одлука за одземање на земјоделско земјиште.....	61/44	1241. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – „Борка Талески“ – Прилеп.....	66/66
1161. Одлука за престанување на правото на користење и пренесување на право на користење на дел од недвижен имот – простор.....	61/45	1242. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – „Академик Проф. д-р Димитар Арсов“ – Крива Паланка.....	66/66
1162. Одлука за престанување и давање на користење на дел од недвижен имот – објект.....	61/45	1243. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – Кичево.....	66/67
1175. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа.....	62/54	1244. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – „Д-р Трифун Пановски“ – Битола.....	66/67
1176. Одлука за одземање на концесијата за вршење на радиодифузна дејност.....	62/54	1245. Одлука за приватизација на ЈЗУ Градска аптека „16 Јуни“ – Кавадарци	66/67
1179. Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на основачки права	63/14	1246. Одлука за приватизација на ЈЗУ Градска аптека „7 НОЕМВРИ“ – Гевгелија..	66/67
1180. Одлука за престанување на правото на користење и пренесување на правото на користење на движен имот.....	63/14	1247. Одлука за приватизација на ЈЗУ аптека „30 НОЕМВРИ“ – Дебар.....	66/67
1188. Одлука за дополнување на Одлуката за прибавување на недвижности.....	64/2	1248. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Неготино....	66/68
1189. Одлука за преотстапување на материјално технички средства.....	64/2	1249. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – Штип..	66/68
1190. Одлука за престанување на право на користење и пренесување на право на користење на едно патничко моторно возило.....	64/2	1250. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – Струмица.....	66/68
1191. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес.....	64/3	1251. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.....	66/68
1192. Одлука за изменување на Одлуката за Втора емисија на обврзници за денационализација.....	64/3	1252. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Медицински центар – Струга..	66/68
1201. Одлука за определување на видовите на стока кои се предмет на постапување само на определени царински гранични премини.....	65/42	1253. Одлука за приватизација на аптека како дел од ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш.....	66/68
		1263. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 4 до 10.10.2004 година.....	67/111
		1280. Одлука за пренесување на правото на времено користење на дел од недвижен имот.....	68/116
		1292. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Романија.....	69/46
		1293. Одлука за определување на опрема, стоки и услуги од одбранбен и безбедносен карактер.....	69/46
		1294. Одлука за престанување и пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот – простор.....	69/46

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1339. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Хрватска.....	72/1	1533. Одлука за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи.....	82/15
1340. Одлука за основање на „Водостопанство Тиквеш“.....	72/2	1534. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2004 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје.....	82/15
1341. Одлука за основање на „Водостопанство Брегалница“.....	72/3	1535. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје за период од 1.01.2003 година до 31.12.2003 година.....	82/15
1342. Одлука за давање на користење – концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	72/3	1536. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. – Скопје.....	82/15
1343. Одлука за пренесување на правото на користење на објекти изградени во проектот „Борба против дезертификација за производство на посадочен материјал“.....	72/4	1537. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2004 година.....	82/16
1344. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање на државни записи во 2004 година.....	72/4	1538. Одлука за престанување и давање на користење на движен имот-патничко моторно возило.....	82/16
1356. Одлука за утврдување на бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	73/9	1539. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	82/16
1388. Одлука за престанување и давање на користење на недвижен имот.....	76/15	1540. Одлука за престанување и давање на користење на дел од недвижен имот.....	82/17
1389. Одлука за престанување и давање на користење на недвижен имот.....	76/15	1541. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	82/17
1393. Одлука за давање согласност за отворање конзулат на Република Словенија со седиште во Битола.....	78/3	1542. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	82/17
1394. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Република Словенија во Република Македонија со седиште во Битола.....	78/3	1543. Одлука за престанување и давање право на користење на материјални средства.....	82/17
1395. Одлука за приватизација на ЈЗУ Градска аптека „Скопје“ - Скопје.....	78/3	1566. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – варовничка дробина на „БЕНИ ТРАНС“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. Радолишта – Струга, на локалитетот Краста кај с. Радолишта - Струга.....	84/2
1396. Одлука за изземање и отстапување на деловен простор.....	78/3	1567. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – градежен технички камен – варовник на „АС-НЕРА“ ДООЕЛ с. Франгово – Струга на локалитетот Локов, с. Франгово – Струга.....	84/2
1397. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанување со работа на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Јабланица.....	78/4	1568. Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	84/3
1398. Одлука за престанување со работа на Основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ с. Луково.....	78/4	1569. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови и надоместоци за организирање на испити и давање дозволи на агенти и нивно запишување во регистарот на агенти.....	84/4
1399. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија.....	78/4	1570. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈП „Македонијапат“ - Скопје.....	84/4
1429. Одлука за отстапување на стоки од стоковни резерви без надоместок.....	79/3	1571. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работење за 2003 година на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	84/4
1430. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на концесија.....	79/3	1572. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје од 2003 година.....	84/4
1431. Одлука за одземање од користење-концесија на рибниот фонд од акумулација.....	79/4	1589. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина бентонитска глина на „УНИВЕРЗАЛ-С“ Емилија ДООЕЛ Крива Паланка на локалитетот Јабучки Дол, с. Гиновци, општина Ранковце.....	85/2
1432. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал....	79/4		
1433. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	79/4		
1481. Одлука за давање согласност на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија и Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	80/2		
1482. Одлука за прифаќање на критериумите и принципите од Кодексот на Европската унија за однесување при извоз на оружје.....	80/2		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1590. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата на Република Македонија за приватизација за 2004 година.....	85/3	1709. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз.....	91/2
1598. Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2005 година.....	86/1	1710. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти.....	91/60
1599. Одлука за престанување и давање на правото на користење на дел од недвижен имот.....	87/2	1711. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2003 година на ЈП за просторни и урбанистички планови ц.о. - Скопје.....	91/60
1600. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија.....	87/2	1712. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП за просторни и урбанистички планови ц.о. - Скопје за 2003 година.....	91/60
1641. Одлука за надоместување на трошоците при патување во странство по повод официјална покана на член на семејството на починат Претседател на Република Македонија за времетраење на мандатот.....	88/11	1713. Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај за 2003 година и Финансискиот план за 2004 година на ЈП за просторни и урбанистички планови ц.о. - Скопје.....	91/60
1642. Одлука за престанување и давање на користење на движен имот - патничко возило.....	88/11	1725. Одлука за потврдување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје, со раздвојување со основање.....	92/2
1643. Одлука за престанување и доделување на право на користење на административен простор.....	88/12	1726. Одлука за усвојување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје, со скратено име АД МЕПСО, Скопје.....	92/2
1657. Одлука за распределба на нереализираните средства од Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/04 и 82/04).....	89/17	1727. Одлука за усвојување на Статутот на Електростопанството на Македонија, Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија во државна сопственост, Скопје со скратено име АД ЕСМ, Скопје.....	92/2
1658. Одлука за пренесување на правото на користење на патнички моторни возила.....	89/18	1728. Одлука за потврдување на Планот за изменување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје, со раздвојување со основање.....	92/2
1659. Одлука за распределба на дел од вишоците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 2004 година.....	89/18	1741. Одлука за продажба на објектот Светски бизнис центар - Скопје по пат на лицитација.....	93/3
1660. Одлука за давање под закуп на недвижен имот и опрема сопственост на Република Македонија.....	89/19	1742. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Статутот на Акционерското друштво за издавање на деловен простор под закуп Градски трговски центар - Скопје.....	93/4
1661. Одлука за давање под закуп на недвижен имот сопственост на Република Македонија.....	89/20	1743. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	93/4
1662. Одлука за давање под закуп на недвижен имот сопственост на Република Македонија.....	89/20	1744. Одлука за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на Општина Горче Петров.....	93/4
1663. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања за металични минерални сировини на „Балкан Минерал енд Мајнинг“ АД Софија, на локалитетот Гладница, кавадаречко.....	89/21	1745. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените и услугите што ги врши Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на граничните премини.....	93/5
1664. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања за металични минерални сировини на „Балкан Минерал енд Мајнинг“ АД Софија на локалитетот Мајдан, кавадаречко.....	89/21	1788. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2005 година.....	95/2
1665. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДПТСУ „Наш дом“ ДООЕЛ Кичево, на локалитетот Бабин Дол, општина Македонски Брод.....	89/21	1789. Одлука за издавање на државни записи во 2005 година.....	95/2
1666. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДПТСУ „Игор“ ДОО Кичево, на локалитетот Челоупечка Бара кај с. Челоупеци - Кичево.....	89/22		
1667. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на „Киро Кучук“ АД Велес на локалитетот Тодорови бавчи, општина Велес.....	89/22	РЕШЕНИЈА	
1668. Одлука за замена на недвижен имот - двоенаменско засолниште за станови.....	89/23	5. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Кочо Рацин“ - Кичево.....	1/3
1678. Одлука за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија.....	90/3	6. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата „Кочо Рацин“ - Кичево.....	1/3
1679. Одлука за давање на користење на недвижен имот-деловен простор.....	90/3	7. Решение за разрешување и именување член на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп во Република Македонија.....	1/3

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
8. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈВП „Водостопанство на Македонија“ – Скопје.....	1/3	148. Решение бр. 17-4294/1.....	7/3
9. Решение за разрешување од должноста претседател на Државната пописна комисија.....	1/3	149. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Свети Николе.....	7/3
10. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Центар за радио и новинско издавачка дејност - Струмица.....	1/3	150. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Свети Николе.....	7/3
11. Решение за именување директор на ЈП за берзанско работење „Агро Берза“ - Скопје	1/4	151. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Крушево.....	7/3
12. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	1/4	152. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Крушево.....	7/4
13. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово.....	1/4	153. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Македонски Брод..	7/4
14. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	1/4	154. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Кичево.....	7/4
15. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	1/4	155. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Кичево.....	7/4
16. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	1/4	156. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Кичево.....	7/4
17. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	1/4	157. Решение за разрешување и именување членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	7/4
18. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	1/5	158. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	7/5
19. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола.....	1/5	159. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Владо Тасевски“ - Карпош - Скопје.....	7/5
20. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово.....	1/5	160. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ - Прилеп.....	7/5
76. Решение за именување на претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување.....	4/7	161. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ - Прилеп.....	7/5
97. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Тетово.....	5/3	162. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Блаже Конески“ - Прилеп.....	7/5
98. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Тетово.....	5/3	163. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОМУ „Орде Михајлоски - Опка“ - Прилеп.....	7/6
99. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица.....	5/4	204. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....	12/2
100. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица.....	5/4	205. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Бирото за стокотни резерви.....	12/2
101. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	5/4	206. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	12/2
102. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Гевгелија.....	5/4	207. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за лекови.....	12/2
103. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	5/4	208. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост.....	12/2
104. Решение за именување директор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	5/4	209. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за земјоделство - Скопје.....	12/2
146. Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразување.....	7/2	210. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за земјоделство - Скопје.....	12/2
147. Решение за разрешување и именување заменик на претседателот и заменик член на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	7/3		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
211. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје.....	12/3	266. Решение за именување директор на Државниот завод за индустриска сопственост	15/6
235. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола.....	14/3	267. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи...	15/6
236. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка „Царка Андреевска“ - Кратово.....	14/3	313. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје..	18/3
237. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми - Скопје.....	14/3	314. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште „Малешево“ - Берово.....	18/4
238. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје.....	14/3	315. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „23 Август“ Берово.....	18/4
239. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за економија.....	14/4	316. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Павлина Вељанова“ - Кочани.....	18/4
240. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.....	14/4	317. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за спречување на перење пари.....	18/4
241. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје.....	14/4	318. Решение за именување директор на Дирекцијата за спречување на перење пари	18/4
242. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола.....	14/4	319. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од редот на вработените.....	18/5
243. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип.....	14/4	320. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....	18/5
244. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа - Ресен.....	14/5	367. Решение за именување државен секретар во Министерството за економија....	20/74
245. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп.....	14/5	368. Решение за именување директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	20/74
246. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Крушево.....	14/5	369. Решение за именување директор на Бирото за стоковни резерви.....	20/74
247. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кичево.....	14/5	370. Решение за именување членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Државниот универзитет во Тетово.....	20/74
248. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.....	14/5	399. Решение за разрешување од функција директор на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран.....	23/2
249. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	14/6	400. Решение за именување директор на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран.....	23/2
250. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово.....	14/6	446. Решение за именување директор на Државниот пазарен инспекторат.....	26/6
251. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Винаца.....	14/6	447. Решение за разрешување и именување заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	26/7
252. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес	14/6	483. Решение за разрешување од функцијата директор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства - Скопје.....	30/5
253. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Свети Николе.....	14/7	484. Решение за разрешување од функцијата претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства - Скопје..	30/5
254. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино.....	14/7	501. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за одбрана.....	31/15
255. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кавадарци.....	14/7	546. Решение за именување директор на Управата за заштита на културното наследство.....	33/6
265. Решение за именување заменик на директорот на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје	15/6	561. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	34/4

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
562.	Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје..	592.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Радовиш.....
563.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување заменик на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	593.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица.....
564.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола.....	594.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар.....
565.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Томе Стефановски“ - Сеник - Скопје.....	595.	Решение за именување директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....
566.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Браќа Миладиновци“ - Струга.....	596.	Решение за разрешување од должноста директор на Службата за животна средина.....
567.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Здравко Цветковски“ - Скопје.....	597.	Решение за именување директор на Службата за животна средина.....
568.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ - Гостивар.....	598.	Решение за разрешување од должноста заменици на претседателот и од должноста членови на Државната пописна комисија.....
569.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Св. Наум Охридски“ - Македонски Брод.....	666.	Решение за разрешување од функцијата генерален секретар на Владата на Република Македонија.....
570.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Н.Х. Орде Чопела“ - Прилеп.....	667.	Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија.....
571.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Моша Пијаде“ - Тетово.....	668.	Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....
572.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Митко Пенџуклиски“ - Кратово.....	669.	Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....
573.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте Мисирков“ - Кавадарци.....	670.	Решение за разрешување од функцијата директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....
574.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....	671.	Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....
575.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Проф. Мијалковиќ“ - Куманово.....	672.	Решение за именување директор на финансиската полиција.....
576.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Боро Менков“ - Крива Паланка.....	686.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање царина.....
577.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес.....	687.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање царина.....
578.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Здравко Чочковски“ - Дебар.....	696.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ за деца-детска градинка „Ацо Караманов“ - Радовиш.....
589.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струга.....	697.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ - Куманово.....
590.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево.....	698.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Македонски Брод.....
591.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Охрид.....	699.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за статистика.....
		700.	Решение за именување директор на Државниот завод за статистика.....
		701.	Решение за разрешување и именување претседател на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....
		707.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Неготино Полошко.....
		708.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Ростуша.....

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.	
709.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Прпарими“ - Чегране.....	43/5	731. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Државното средно училиште „Таки Даскало“ - Битола.....	43/10
710.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Злате Дамјаноски“ - Вруток.....	43/5	732. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Ацо Русковски“ - Берово.....	43/11
711.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Гон Бузуку“ - Србиново.....	43/6	733. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Димче Мирчев“ - Велес.....	43/11
712.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Делчево.....	43/6	734. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ - Кратово.....	43/11
713.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа Миладиновци“ - с. Жван – Сопотница.....	43/6	735. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Христо Узунов“ - Другово.....	43/11
714.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Мирче Ацев“ - с. Лисичани.....	43/6	736. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Санде Штерјоски“ - Кичево.....	43/11
715.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на подрачјето на Осломеј.....	43/6	737. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Демир Хисар.....	43/12
716.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Зајас....	43/7	738. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица.....	43/12
717.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Кочани.....	43/7	739. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Гостивар.....	43/12
718.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Тошо Арсов“ - Зрновци.....	43/7	740. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Никола Петров Русински“ - с. Русиново - Берово.....	43/12
719.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Страшо Пинџур“ - Чешиново.....	43/8	741. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Центарот за рехабилитација и образование „Искра“ - Штип.....	43/12
720.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Климент Охридски“ - Облешево.....	43/8	742. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Државното средно текстилно училиште „Димитар Мирасчиев“ - Штип.....	43/13
721.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ - Оризари.....	43/8	743. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Државно електро-машинско училиште „Коле Нехтеин“ - Штип.....	43/13
722.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Крива Паланка.....	43/8	744. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје.....	43/13
723.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Липково.....	43/8	745. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУПУ „Лазар Личеновски“ - Скопје.....	43/13
724.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Куманово.....	43/9	746. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Јосип Броз Тито“ - Скопје.....	43/14
725.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Луково.....	43/9	747. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Кочо Рацин“ - Скопје.....	43/14
726.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод.....	43/9	748. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ за рехабилитација и образование на деца со оштетен слух „Партение Зографски“ - Скопје.....	43/14
727.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Државното средно земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ - Битола.....	43/9	749. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Гимназија „Зеф Љуш Марку“ - Скопје.....	43/14
728.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Битола....	43/10	750. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСГУ „Здравко Цветковски“ - Скопје.....	43/14
729.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Училишниот центар за музичко образование - Битола.....	43/10	751. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Георги Димитров“ - Скопје.....	43/15
730.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Државното средно медицинско училиште „д-р Јован Калаузи“ - Битола.....	43/10	752. Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Никола Карев“ - Скопје.....	43/15

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
753.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Државното средно училиште „Орце Николов“ - Скопје.....	776.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Велешта.....
754.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Нико Нестор“ - Струга.....	777.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Струга.....
755.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Цар Самоил“ - Ресен.....	778.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Конче.....
756.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Коста Сусинов“ - Радовиш.....	779.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Подареш.....
757.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Методија Митевски Брицо“ - Делчево..	780.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Радовиш.....
758.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на Гимназија „Панче Попоски“ - Гостивар.....	781.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Никола Карев“ - Пробиштип.....
759.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ЦСНО „Здравко Чочовски“ - Дебар.....	782.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ЦСНО „Мирко Милески“ - Кичево.....
760.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на УСО „Коле Неделковски“ - Велес.....	783.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Љупчо Сантов“ - Кочани.....
761.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДСУ „Гоце Делчев“ - Валандово.....	784.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ДЕ-МАУ „Гошо Викентиев“ - Кочани.....
762.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Телефејуз“ - Скопје.....	785.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на УСО „Горче Петров“ - Крива Паланка.....
763.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Штип.....	786.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на УЦСО „Св. Наум Охридски“ - Македонски Брод.....
764.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Тетово.....	787.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово.....
765.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Кучевиште - Чучер Сандево.....	788.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Битола.....
766.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Гази Баба.....	789.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Славко Лумбарковски“ - Новаци.....
767.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Драга Стојановска“ - с. Ракотинци - Сопиште.....	790.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа Миладиновци“ - Добрушево.....
768.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Горче Петров.....	791.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Валандово.....
769.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на Кондово.....	792.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ПОУ „Маца Овчарова“ - Велес.....
770.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на Сарај.....	793.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ - Блатец.....
771.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Илинден.....	794.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Петар Мусев“ - Богданци.....
772.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Братство-Единство“ - с. Средно Коњари - Петровец.....	795.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ - Нов Дојран.....
773.	Решение за разрешување и именување членови на Училишен одбор на ОУ „Гоце Делчев“ - Василево.....	796.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Братство-Единство“ - Дебар.....
774.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Босилово.....	797.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Центар Жупа.....
775.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Делогожди.....	798.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Гостивар.....

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.	
799.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Чеде Филиповски“ - Врапчиште.....	43/26	967. Решение за разрешување и именување заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	50/6
822.	Решение за именување членови и нивни заменици на Работната група за децентрализација на власта.....	44/5	968. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	50/7
823.	Решение за именување претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот - владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	44/6	969. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за правда.....	50/7
824.	Решение за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	44/6	970. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	50/7
	Исправка	48/43	971. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за финансии.....	50/7
825.	Решение за именување државен секретар во Министерството за одбрана.....	44/7	972. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за економија.....	50/7
826.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за вработување.....	44/7	973. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	50/8
827.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово.....	44/7	974. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за здравство.....	50/8
828.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Гостивар....	44/7	975. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за образование и наука.....	50/8
829.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Рахилка Гонева“ - Свети Николе.....	44/8	976. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	50/8
830.	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	44/8	977. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	50/8
831.	Решение за именување директор на Бирото за лекови.....	44/8	978. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за култура.....	50/8
832.	Решение за именување директор на Дирекцијата за храна.....	44/8	979. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	50/9
833.	Решение за разрешување и именување членови на Правниот совет.....	44/8	980. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	50/9
910.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	47/5	981. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	50/9
911.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	47/5	982. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	50/9
912.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	47/6	983. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	50/9
913.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	47/6	984. Решение за именување државен секретар во Министерството за финансии.....	50/9
914.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	47/7	985. Решение за именување државен секретар во Министерството за економија.....	50/10
915.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	47/7	986. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	50/10
916.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје.....	47/8	987. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	50/10
917.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка „Иво Лола Рибар“ - Крива Паланка.....	47/9	988. Решение за именување државен секретар во Министерството за образование и наука.....	50/10
918.	Решение за именување заменик на директорот на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	47/9	989. Решение за именување државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	50/10
919.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	47/9	990. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	50/10
961.	Решение за изменување на Решението за највисоки износи на дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци.....	49/18	991. Решение за именување државен секретар во Министерството за култура.....	50/11

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
992.	Решение за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	1097.	Решение за разрешување од функцијата директор на Управата за извршување на санкциите.....
993.	Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	1098.	Решение за именување директор на Управата за извршување на санкциите..
994.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје...	1141.	Решение за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....
995.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Кочо Рацин“ - Скопје.....	Исправка	60/3 62/54
996.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Росица“ - Скопје.....	1142.	Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....
997.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Фемо Кулаков“ - Неготино.....	1143.	Решение за именување заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....
998.	Решение за разрешување од функцијата директор на Бирото за јавна безбедност.....	1144.	Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта Скопје.....
999.	Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	1145.	Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....
1000.	Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	1146.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје.....
1001.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	1264.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови Скопје од редот на вработените.....
1002.	Решение за разрешување од функцијата директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	1265.	Решение за разрешување од функцијата директор на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ - Скопје.....
1003.	Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	1266.	Решение за именување на директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....
1004.	Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	1267.	Решение за разрешување од функцијата директор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....
1005.	Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	1268.	Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.....
1026.	Решение за формирање на Комисија за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз.....	1269.	Решение за именување директор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....
1089.	Решение за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Инсбрук.....	1270.	Решение за именување директор на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ - Скопје.....
1090.	Решение за именување на команданти и началници на подрачните штабови за цивилна заштита.....	1271.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска информативна агенција - МИА - Скопје.....
1091.	Решение за именување претседател и членови на Управниот комитет за имплементација на стратегијата и акциониот план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија....	1297.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Струга.....
1092.	Решение за разрешување и именување член на Работната група за децентрализација на власта.....	1298.	Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Лабуништа.....
1093.	Решение за разрешување од функцијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	1299.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Страшо Пинџур“ - Вевчани.....
1094.	Решение за именување директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	1300.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Ристо Ристески“ - Горно Косоврасти, Дебар.....
1095.	Решение за разрешување од функцијата директор на Затворот во Штип со Отворено одделение во Струмица.....		
1096.	Решение за именување директор на Затворот во Штип со Отворено одделение во Струмица.....		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1301. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Струмица.....	70/3	1322. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Центар – Скопје.....	70/9
1302. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Ново Село.....	70/3	1323. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Кисела Вода – Скопје.....	70/9
1303. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ – Куклиш.....	70/3	1324. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Студеничани.....	70/10
1304. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Неготино.....	70/4	1325. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Марко Цепенков“ – Ст. Зелениково – Зелениково.....	70/11
1305. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Велес.....	70/4	1326. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Карпош – Скопје.....	70/11
1306. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Гевгелија.....	70/4	1327. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево.....	70/11
1307. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково-Богданци.....	70/5	1345. Решение за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	72/4
1308. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Климент Охридски“ – Миравци.....	70/5	1346. Решение за разрешување и именување член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	72/4
1309. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Куманово.....	70/5	1347. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	72/4
1310. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Христијан Карпош“ – Драгоманце-Старо Нагоричане.....	70/6	1348. Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д. – Скопје..	72/5
1311. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Тетово.....	70/6	1349. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска градинка „8 Март“ – Струга.....	72/5
1312. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Камењане.....	70/6	1350. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска градинка „Олга Мицеска“ – Кичево.....	72/5
1313. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Боговиње.....	70/7	1351. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска градинка „13 Ноември“ – Скопје.....	72/5
1314. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Братство“ – с. Челопек – Брвеница.....	70/7	1400. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Страшо Пинџур“ – Карбинци.....	78/4
1315. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Желино.....	70/7	1401. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Штип.....	78/5
1316. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Јегуновце.....	70/7	1402. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Винаца.....	78/5
1317. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Теарце.....	70/8	1403. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ Горно Лисиче – Кисела Вода.....	78/5
1318. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Герг Кастриоти-Скендербеу“ – с. Порој – Цепчиште.....	70/8	1404. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Његош“ – Колонија Идризово-Гази Баба.....	78/5
1319. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Пере Тошев“ – Росоман.....	70/8	1405. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Битола.....	78/6
1320. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ – Петровец.....	70/8	1406. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Шуто Оризари.....	78/6
1321. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Гази Баба – Скопје.....	70/9		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1407. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Александар Урдареvски“ – Чучер-Сандево.....	78/6	1441. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Крсте Петков Мисирков“–Демир Хисар	79/6
1408. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Чаир Скопје.....	78/7	1442. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Митко Пендуkлиски“ – Кратово.....	79/6
1409. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Долнени.....	78/7	1443. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово...	79/6
1410. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Прилеп.....	78/8	1444. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на Земјоделското училиште „Киро Бурназ“ – Куманово.....	79/7
1411. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ – Ивањевци – Могила.....	78/8	1445. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСТУ „Наце Буѓони“–Куманово.....	79/7
1412. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Крсте П. Мисирков“ – Бистрица.....	78/9	1446. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Перо Наков“–Куманово.....	79/7
1413. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Тополчани.....	78/9	1447. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Св. Кирил и Методиј“– Неготино.....	79/7
1414. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Кривогаштани.....	78/9	1448. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Наум Наумовски Борче“–Пробиштип..	79/7
1415. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Охрид.....	78/9	1449. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Св. Климент Охридски“–Охрид.....	79/8
1416. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Крушево.....	78/10	1450. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид...	79/8
1417. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип.....	78/10	1451. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДУ-ТУ „Ванчо Питошески“–Охрид.....	79/8
1418. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Кичево.....	78/10	1452. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУТУ „Лазар Танев“–Скопје.....	79/8
1419. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ – Ранковце.....	78/11	1453. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на Државното средно училиште „Панче Арсовски“ – Скопје.....	79/8
1420. Решение за разрешување и именување членови на училишни одбори на одделни основни училишта на подрачјето на Ресен.....	78/11	1454. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДАСУ „Боро Петрушевски“ – Скопје.....	79/9
1434. Решение за утврдување на стока која при увозот се ослободува од плаќање на царина.....	79/4	1455. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДМУ „8 Септември“– Скопје.....	79/9
1435. Решение за именување претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дрога.....	79/5	1456. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЦРО „Св. Наум Охридски“–Скопје.....	79/9
1436. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	79/5	1457. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДУФК „Методи Митевски Брицо“–Скопје.....	79/9
1437. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје, од редот на вработените.....	79/5	1458. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДМСУ „Панче Караѓозов“–Скопје.....	79/10
1438. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП „Македонски железници“ – Скопје, од редот на вработените.....	79/5	1459. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Горче Петров“–Крива Паланка.....	79/10
1439. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Чеде Филипошки“ – Гостивар.....	79/6	1460. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЕ-ПУ „Васил Антеvски Дрен“ – Скопје.....	79/10
1440. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ЦСНО „Злате Малакоски“ – Гостивар....	79/6	1461. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСХТУ „Марија Кири Скловска“–Скопје.....	79/10
		1462. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“–Скопје.....	79/10
		1463. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје.....	79/11
		1464. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУЕБ „Арсени Јовков“– Скопје.....	79/11
		1465. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УЦ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија.....	79/11

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1466. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Орде Чопела“-Прилеп.....	79/11	1751. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Царинската управа.....	93/6
1467. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДЕТУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Прилеп.....	79/11	1752. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за финансии.....	93/6
1468. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЕМУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп.....	79/12	1753. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Бирото за стопански недоволно развие-ните подрачја.....	93/6
1469. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Горче Петров“- Прилеп.....	79/12	1754. Решение за именување директор на Бирото за стопански недоволно развие-ните подрачја.....	93/6
1470. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Кочо Рацин“- Свети Николе.....	79/12	1755. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд.....	93/6
1471. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Јане Сандански“- Струмица.....	79/12	1756. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово со отворено одделение во Велес.....	93/6
1472. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСТТУ „Никола Карев“- Струмица.....	79/12	1757. Решение за именување заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово со отворено одделение во Велес.....	93/7
1473. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УМЦ „Никола Штејн“- Тетово.....	79/13	1758. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	93/7
1474. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО „Кирил Пејчиновиќ“-Тетово.....	79/13	1759. Решение за именување директор на Царинската управа.....	93/7
1475. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ТУЦ „Гоце Стојчески“- Тетово.....	79/13	1760. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	93/7
1476. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЕУ „8-ми Септември“- Тетово.....	79/13	1761. Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	93/7
1477. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УЦ за образование на стручни кадри за стопанството „Моша Пијаде“ - Тетово..	79/13	1762. Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа.....	93/7
1478. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип	79/14	1763. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност..	93/8
1573. Решение за именување претседател, секретар и членови на Националната комисија за изготвување извештај за Милениумските развојни цели.....	84/4 91/64	1764. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	93/8
1574. Решение за разрешување од функцијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	84/5	1765. Решение за именување државен секретар во Министерството за финансии.....	93/8
1575. Решение за именување директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	84/5	1766. Решение за именување државен секретар во Министерството за култура.....	93/8
1576. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	84/5	1767. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	93/8
1601. Решение за утврдување на стока која при увозот се ослободува од плаќање на царина.....	87/2	1768. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	93/8
1602. Решение за именување заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	87/3	1769. Решение за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски	93/9
1746. Решение за разрешување од функцијата генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	93/5	1770. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	93/9
1747. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	93/5	1771. Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	93/9
1748. Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	93/5	1772. Решение за именување државен секретар во Министерството за одбрана.....	93/9
1749. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	93/5	1773. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	93/9
1750. Решение за разрешување од функцијата директор на Царинската управа.....	93/5	1774. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	93/10
		1775. Решение за именување државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	93/10
		1776. Решение за именување државен секретар во Министерството за образование и наука.....	93/10
		1777. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за лекови.....	93/10
		1778. Решение за именување директор на Бирото за лекови.....	93/10
		1779. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	93/10

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1780.	Решение за именување заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	420.	Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2004 година.....
1781.	Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	421.	Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2004 година.....
1790.	Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	422.	Програма за заштита на населението од СИДА во Република Македонија за 2004 година.....
1791.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија – Скопје.....	423.	Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2004 година.....
1792.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈВП „Водостопанство на Македонија“ – Скопје.....	424.	Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства и болести на зависности во Република Македонија за 2004 година.....
1793.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Економскиот совет.....	432.	Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2004 година.....
1794.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Правниот совет.....	433.	Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2004 година.....
ПРОГРАМИ			
50.	Програма за остварување и развој на заштитата на децата за 2004 година.....	448.	Програма за здравствена заштита на растенијата од болести и штетници во 2004 година.....
51.	Програма за остварување на социјалната заштита за 2004 година.....	486.	Програма за основни геолошки истражувања за 2004 година.....
77.	Програма за развој на спорт и млади за 2004 година.....	487.	Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2004 година.....
105.	Програма за развој и остварување на дејноста студентски стандард за 2004 година.....	488.	Годишна програма за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите во 2004 година.....
106.	Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2004 година.....	504.	Програма за дополнување на Програмата за користење на средствата од надоместокот, што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги.....
192.	Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионални патишта во Република Македонија за 2004 година.....	688.	Програма на Агенцијата за иселеништво за 2004 година - Издавачка дејност.....
197.	Програма за проширена репродукција на шумите за 2004 година.....	1006.	Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2004 година.....
212.	Програма за поддршка на претприемништвото и создавање конкурентност во малото стопанство на Република Македонија за 2004 година.....	1128.	Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремувањето на јавните обвинителства за 2004 година финансирани од Буџетот на Република Македонија - раздел на Министерството за правда.....
221.	Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија за 2004 година.....	1138.	Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2004 година.....
268.	Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2004 година.....	1644.	Програма за изменување на Програмата за користење на средствата од надоместокот што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги.....
371.	Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2004 година.....	1782.	Програма за изменување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионални патишта во Република Македонија за 2004 година.....
415.	Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2004 година.....	ЛИЦЕНЦИ	
416.	Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2004 година.....	58.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..
417.	Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2004 година.....	59.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..
418.	Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2004 година.....	107.	Изменување на лиценца бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 7 во Прилеп..
419.	Програма за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 2004 година во Република Македонија.....	164.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб ...

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
213. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ Електро унион и други експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на кеј „Борис Кидрич“ бр. 15 во Струга	12/3	524. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Трифун Хаџи-Јанев“ бр. 6 во Скопје.....	32/5
214. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ Електро унион и други експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Туристичка“ бб - Охрид.....	12/3	525. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 9 во Скопје.....	32/5
372. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - обложување на спортски натпревари.....	20/75	526. Изменување на лиценца под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 28 во Скопје.....	32/6
414. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на „Македонија-турист“ АД - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа во хотел „Бристол“ - Скопје.....	24/4	527. Изменување на лиценца под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на бул. „Климент Охридски“ - Пелагонка 2, сутерен, локал 4 во Битола	32/6
449. Изменување на лиценца под бр. 23-960/1 од 29.03.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ Електро унион и други експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ што ќе се приредува во деловната просторија на ул. „Васо Карајанов“ бр. 1 во Гевгелија.....	26/8	528. Изменување на лиценца под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб во Струмица.....	32/6
485. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ Електро унион и други експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 14, Охрид.....	30/5	529. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 5 во Прилеп.....	32/6
502. Изменување на лиценца под бр. 23-5264/1 од 11.09.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ што се наоѓа на ул. „Горче Петров“ бр. 60 во Скопје	31/15	579. Изменување на лиценца за промена на важноста на Лиценцата под бр. 23-2953/1 од 25.06.2003 година издадена на „ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница што се наоѓа во хотел „Млаз“ - Стар Дојран.....	34/7
503. Изменување на лиценца под бр. 23-2953/1 од 21.05.2002 година издадена на ТД „Хрономеркур“ и Робев и други ДОО експорт-импорт-Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“	31/15	611. Дополнување на лиценца под бр. 23-6630/1 од 20.11.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за приредување на посебни игри на среќа во играчница....	36/35
521. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 14 во Охрид.....	32/5	834. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб...	44/9
522. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јане Сандански“ бр. 54 во Тетово.....	32/5	835. Изменување на лиценца под бр. 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/9
523. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во Автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 46 во Куманово.....	32/5	836. Изменување на лиценца под бр. 23-5436/1-03 од 29.12.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/9

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
837. Изменување на лиценца под бр.23-4839/1 од 17.11.2003 година издадена на Претпријатието за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/9	849. Изменување на лиценца под бр. 23-1237/1 од 31.03.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/12
838. Изменување на лиценца под бр.23-3472/1 од 28.07.2003 година издадена на Претпријатието за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/10	850. Изменување на лиценца под бр. 23-3944/1 од 13.08.2002 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/12
839. Изменување на лиценца под бр.23-58/18 од 28.09.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/10	851. Изменување на лиценца под бр. 23-6969/5 од 04.12.2001 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/12
840. Изменување на лиценца под бр.23-960/1 од 29.03.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа "Обложување на спортски натпревари".....	44/10	852. Изменување на лиценца под бр. 23-6261/1 од 16.12.2002 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/12
841. Изменување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Туристичка", бб Охрид.....	44/10	853. Изменување на лиценца под бр. 23-6969/3 од 04.12.2001 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/12
842. Изменување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Кирил и Методиј", број 28 Гевгелија.....	44/10	854. Изменување на лиценца под бр. 23-1237/4 од 18.11.2002 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/13
843. Изменување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Димитар Влахов", број 14 Охрид.....	44/11	855. Изменување на лиценца под бр. 23-6969/4 од 04.12.2001 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/13
844. Изменување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Стив Наумов", број 97 Скопје.....	44/11	856. Изменување на лиценца под бр. 23-6969/1 од 04.12.2001 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/13
845. Изменување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "8-ми септември", бб Дебар хотел Венец.....	44/11	857. Изменување на лиценца под бр. 23-635/1 од 01.03.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/13
846. Изменување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт-ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "11 октомври", бр.2 хотел Китка Ресен.....	44/11	858. Изменување на лиценца под бр. 23-756/1 од 01.03.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/13
847. Изменување на лиценца под бр. 23-3651/1 од 09.07.2002 издадена на Т.Д. "ХРОНОМЕТАР" - Робев и други ДОО Експорт-импорт Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа "томбола".....	44/11	859. Изменување на лиценца под бр. 23-1541/1 од 04.05.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	44/14
848. Изменување на лиценца под бр. 23-1459/1 од 26.04.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа "обложување на спортски натпревари".....	44/11	860. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Моша Пијаде" бб Валандово хотел Анска река.....	44/14

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
861. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на Плоштад Нова Југославија бб Куманово бр. 97.....	44/14	1485. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ -Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 9 во Скопје.....	80/3
862. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Јосиф Јосифовски-Свештарот" бр. 20 Струмица.....	44/14	1486. Изменување на лиценца под бр. 23-2953/1 од 21.05.2002 година, издадена на Т.Д. „ХРОНОМЕРКУР“ и Робев и други ДОО експорт-импорт Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	80/3
863. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб во Трговски центар Ловец број 32 Тетово.....	44/14	1487. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/1 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за производство, промет и услуги „ДУДИН-Т“ ДОО извоз-увоз - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница што се наоѓа во хотел „Континентал“-Скопје.....	80/3
864. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "ЈНА" бр. 9 хотел Централ Гостивар.....	44/15	1577. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	84/5
865. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Чеде Филиповски" број 240 Гостивар.....	44/15	1578. Изменување на лиценца под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на бул. „Климент Охридски“ Пелагонка 2, сутерен, локал 4 во Битола...	84/6
866. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Илинденска" број 28 Кавадарци.....	44/15	1579. Изменување на лиценца под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 28 во Скопје.....	84/6
867. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Солунска" број 226 Битола.....	44/15	1669. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	89/23
868. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Кузман Јосифовски Питу" број 15 ТЦ Скопјанка Скопје.....	44/15	1714. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	91/60
869. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на ПТП "ФЛАМИНГО" Експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Даме Груев" број 1 Скопје.....	44/15	УПАТСТВА	
1295. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	69/47	1027. Упатство за начинот и постапката за работа на Комисијата за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз.....	51/15
1296. Изменување на лиценца под бр. 23-6261/1 од 16.12.2002 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	69/47	1254. Упатство за одговарање на прашалникот од Европската комисија за барањето за членство на Република Македонија во ЕУ..	66/69
1483. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб....	80/2	1489. Упатство за соработка на органите на државната управа, јавните претпријатија, јавните установи и други правни лица што располагаат со државен капитал со Државната комисија за спречување на корупцијата.....	81/2
1484. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	80/2	СТАТУТИ	
		1729. Статут на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје.....	92/3
		1730. Статут на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	92/8
		Исправка на Макроекономската политика на Република Македонија за 2004 година, објавена во („Службен весник на РМ“ бр. 83/03).....	7/7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА		
Рег. бр.	Бр./стр.	
78.		Правилник за определување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан.....
	4/8	
108.		Правилник за изменување на Правилникот за мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност за служба во Армијата на Република Македонија.....
	5/6	
225.		Правилник за условите за стекнување на военопадбранско звање, вршењето на падобранската служба, падобранската облека и опрема и обликот и содржината на падобранската книшка.....
	13/15	
226.		Правилник за условите за стекнување на воздухопловно-техничко звање, вршењето на воздухопловно-техничката служба, облеката и опремата на воздухопловно-техничкиот персонал и обликот и содржината на воената дозвола за работа на воен воздухоплов.....
	13/23	
466.		Правилник за условите за стекнување на воено летачко звање, условите за распоредување во категорија на стручна и борбена оспособеност, вршењето на летачката служба според препораките и стандардите на НАТО и Меѓународната цивилна воздухопловна организација (ИКАО), летачката облека и опрема и обликот и содржината на летачката книшка.....
	29/3	
	36/36	Исправка
530.		Правилник за стручното оспособување и усовршување на лица на служба во Армијата на Република Македонија.....
	32/6	
885.		Правилник за дополнување на Правилникот за регрутирање и за пополнување на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија со регрути.....
	45/20	
886.		Правилник за изменување на Правилникот за остварување на работите на разузнавањето, контраразузнавањето и спречувањето и откривањето на кривични дела во одбраната.....
	45/20	
1390.		Правилник за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување на користење службени станови на воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија.....
	76/16	
1609.		Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување на користење службени станови на воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија.....
	87/25	

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ		
61.		Кодекс на полициска етика.....
	3/12	
165.		Решение за разрешување од должноста директор на Полициска академија - Скопје.....
	7/6	
166.		Решение за именување на директор на Полициска академија-Скопје.....
	7/6	
193.		Решение за дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи.....
	9/41	
273.		Решение за именување надворешни членови на Управата на Полициската академија - Скопје.....
	15/9	
898.		Листа за дополнување на Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.....
	46/57	

Рег. бр.	Бр./стр.	
943.		Правилник за образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и постапката за издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција.....
	48/10	
1357.		Правилник за условите за вршење производство и промет на вооружување и воена опрема.....
	73/11	
1358.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција.....
	73/12	

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА		
269.		Правилник за образецот и начинот на водење на Регистарот на водостопанствата.....
	15/7	
270.		Правилник за образецот и начинот на водење на Регистарот на водни заедници.....
	15/7	
457.		Деловник за дополнување на Судскиот деловник.....
	27/128	
899.		Решение за престанок на функцијата нотар.....
	46/59	
900.		Решение за престанок на функцијата нотар.....
	46/59	
1099.		Решение за престанок на функцијата нотар.....
	52/10	
1645.		Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата на управен инспектор, како и начинот на издавањето и нејзиното одземање.....
	88/12	
1646.		Правилник за формата и содржината на образецот за упис во единствениот судски регистар на политичките партии и начинот на неговото водење.....
	88/13	

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ		
21.		Правилник за начин и постапка за издавање и исплата на државни записи..
	1/5	
52.		Наредба за изменување на Наредбата за висината на надоместокот за користење на уредите и услугите на контрола на летање во воздушниот сообраќај - прелети..
	2/18	
60.		Упатство за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи....
	3/2	
109.		Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка.....
	5/46	
140.		Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....
	6/9	
167.		Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....
	7/6	
198.		Упатство за начинот на постапување на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот при трезорското работење.....
	10/19	
222.		Правилник за критериумите на прибирање на информации и податоци и критериумите на посредните методи за докажување на приходите.....
	13/4	
223.		Правилник за начинот и постапката за примена на одредбите за надлежностите на финансиската полиција.....
	13/9	

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.		
224.	Правилник за начинот и условите за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг.....	13/14	1786.	Објава за износот на личното даночно ослободување.....	93/18
284.	Упатство за начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како расход во даночниот биланс.....	16/54	1786.	Правилник за водење на сметководството.....	94/1
392.	Правилник за начинот на примена на Законот за данокот на додадена вредност кај лица со сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се регистрираат како еден даночен обврзник.....	22/3	1795.	Меѓународни сметководствени стандарди.....	94/2
490.	Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	30/17	1796.	Правилник за формата, содржината и начинот на употребата на симболот на Царинската управа.....	95/3
505.	Правилник за службената униформа на Финансиската полиција.....	31/17	1796.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на данок на личните примања.....	95/4
506.	Правилник за проверка на способностите и оценка на личните предиспозиции на лицата за вршење на работите на Финансиската полиција.....	31/19	1810.	Правилник за изменување на Правилникот за Сметковниот план за буџетите и буџетските корисници.....	96/309
507.	Упатство за начинот на пресметката и исплатата на платите на државните службеници.....	31/20	1811.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделните сметки во Сметковниот план за буџетите.....	96/311
547.	Правилник за формата и содржината на Годишниот план за јавните набавки..	33/6	1812.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделните сметки во Сметковниот план за буџетските корисници.....	96/315
583.	Список со кој се утврдуваат субјектите на кои се однесуваат одредбите од Законот за јавни набавки.....	34/10			
637.	Правилник за содржината на документот за бонитет.....	38/92			
941.	Правилник за критериумите за утврдување на висината на надоместокот на членовите на органите за спроведување на локалните избори.....	48/6			
1007.	Наредба за уплата на средствата на солидарноста.....	50/22			
1008.	Правилник за постапката на отворањето на понудите кај отворениот повик и ограничениот повик и за образецот за водење на записник за отворањето на понудите.....	50/22			
1100.	Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	53/1			
1105.	Правилник за содржината на извештаите за трансакциите.....	54/2			
1255.	Правилник за определување на условите под кои може да се одложи плаќањето на царинскиот долг.....	66/76			
1384.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	74/44			
1422.	Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	78/12			
1563.	Правилник за методологијата за распределба на средствата од Заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините во градот Скопје.....	83/39			
1585.	Одлука за одобрување на државна помош.....	84/8			
1591.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	85/3			
1592.	Правилник за класификација на расходите.....	85/3			
1670.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на стоките и услугите во трговијата на големо и мало.....	89/24			
1715.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување.....	91/61			
			МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА		
			175.	Листа за дополнување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за прво полугодие од 2004 година.....	8/6
			176.	Листа за изменување на Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2004 година.....	8/6
			377.	Правилник за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија.....	21/2
			378.	Правилник за формата и содржината на образецот-пријавата за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект.....	21/5
			401.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	23/2
			450.	Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите за моторни возила.....	26/8
			581.	Листа за дополнување на Листата на стоки за кои се определени царинските квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2004 година.....	34/9
			582.	Листа за изменување на Листата на стоки со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во првото полугодие од 2004 година (без царини во рамки на квоти).....	34/9
			599.	Наредба за изменување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите за моторни возила.....	35/22
			600.	Наредба за изменување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала.....	35/22
			640.	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во првото полугодие од 2004 година (Нула-царинска стапка во рамки на квотите).....	38/94

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
641.	Листа за изменување на Листата на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	1078.	Правилник за начинот на полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти, Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања односно рударски проекти и висината на трошоците за полагање на испитот.....
690.	Правилник за дополнување на Правилникот за минимално-техничките услови за вршење на угостителската и туристичката дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда.....	1106.	Правилник за изменување на Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија.....
800.	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2004 година (НУЛА-Царинска стапка во рамки на квоти).....	1203.	Решение за овластување за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет.....
801.	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2004 година (концесии во рамки на квоти).....	1204.	Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....
802.	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2004 година (НУЛА-Царинска стапка во рамки на квоти).....	1205.	Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....
803.	Листа на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	1206.	Листа за изменување на Листата на царински квоти на стоки по потекло од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....
804.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	1207.	Листа за дополнување на Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2004 година.....
805.	Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2004 година.....	1479.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија.....
806.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	1564.	Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите за моторни возила...
807.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	1565.	Наредба за изменување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала
808.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	1603.	Правилник за формата и содржината на образецот за исполнувањето на минималните технички услови на просториите во кои се врши занаетчиската дејност..
809.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	1604.	Правилник за исполнување на минимални технички услови за вршење на занаетчиска дејност.....
810.	Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за првото полугодие од 2004 година.....	1605.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на занаетчиите.....
811.	Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за првото полугодие од 2004 година...	1606.	Правилник за определување на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории.....
920.	Листа за изменување на Листата на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	1607.	Правилник за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите.....
1075.	Правилник за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на стоките и услугите во трговијата на големо и мало.....	1705.	Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет.....
1076.	Правилник за начинот на вршењето на продажба на производите од врата до врата.....	1706.	Листа на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 година.....
1077.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на стручниот испит за вршење на работите на ракување со енергетските објекти, уреди и постројки и висината и начинот на плаќање на надоместот за полагање на стручниот испит.....	1707.	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2005 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....
		1717.	Листа на стоки на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1718. Листа за изменување на Литата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распоредуваат по пат на аукција за 2004 година.....	91/63	394. Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класична чума кај живината (Авијарна инфлуенца или птичји грип) од Канада.....	22/8
1719. Листа за дополнување на Листата на царински квоти на стоки по потекло од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	91/63	425. Наредба за ловостој на сите видови риби на Дојранското Езеро.....	24/26
1720. Листа за дополнување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	91/64	426. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 1.04.2003 до 1.01.2004.....	24/26
1721. Листа за дополнување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2004 година.....	91/64	434. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2004 година.....	25/20
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО		435. Правилник за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо.....	25/30
271. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Кина, Република Кореа, Виетнам, Јапани, Тајван, Тајланд, Камбоџа, Хонг Конг, Лаос, Пакистан и Индонезија.....	15/8	451. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	26/8
272. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	15/8	452. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Канада.....	26/9
306. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Канада.....	17/10	453. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	26/9
321. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на Трансмисивните спонгиозни енцефалопатии.....	18/5	454. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	26/10
393. Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класична чума кај живината (Авијарна инфлуенца или птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	22/8	465. Наредба за ловостој на сите видови риби на Преспанското Езеро.....	29/3
		489. Решение за количествата на суров тун во лист што ќе се произведуваат во 2004 година.....	30/16
		638. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	38/93
		639. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	38/93
		897. Наредба за дополнување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивните спонгиозни енцефалопатии.....	46/57
		963. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.01.2004 до 01.07.2004.....	49/25
		1028. Решение за овластување на правно лице за вршење на анализа и суперанализа на добиточната храна.....	51/16
		1329. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	70/12

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1334. Наредба за престанок на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	71/3	1148. Програма за содржините од областа на постапување во случај на сообраќајна незгода (укажување на прва помош).....	60/6
1335. Наредба за престанок на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Канада.....	71/3	1181. Правилник за начинот на издавањето под закуп и за критериумите за утврдување на висината на закупнината за просторот и опремата на јавните здравствени установи кои се издаваат под закуп.....	63/14
1359. Правилник за формата и содржината на образецот како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на државниот инспектор за земјоделство.....	73/23	1208. Правилник за приправничкиот стаж за стручниот испит на здравствените работници со средно и више образование.....	65/44
1360. Правилник за формата и содржината на образецот на потврда за привремено одземени растенија, производи, средства и предмети.....	73/24	1209. Правилник за планот и програмата за приправничкиот стаж на здравствените работници со високо образование и образецот и начинот на водење на приправничката книшка.....	65/49
1593. Упатство за начинот на вршење на ветеринарно-санитарен преглед и контрола на посебните барања при колење на говеда, овци и кози што се однесува на трансмисивните спонгиозни енцефалопатии (ТСЕ).....	85/8	1281. Инструкција за испитување на биолошка расположивост и биоэквивалентност на лекови.....	68/116
1610. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	87/25	1647. Правилник за образецот на легитимацијата на државните инспектори за храна....	88/14
1611. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	87/25	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	
1671. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.07.2004 до 01.12.2004 година.....	89/27	548. Правилник за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создавање на научно-истражувачки кадри.....	33/7
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		689. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	41/17
53. Правилник за изменување на Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование.....	2/21	691. Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2004/2005 година.....	41/19
396. Список на готови лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.2003 до 31.12.2003 година..	22/9	692. Календар за организација на учебната 2004/2005 година во јавните средни училишта.....	41/20
942. Правилник за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, роковите и начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на работниците на Министерството за внатрешни работи кои вршат работи и задачи со посебни должности и овластувања и начинот на работењето на здравствената комисија.....	48/7	1029. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VII одделение.....	51/16
962. Инструкција за водење на постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на готов лек.....	49/18	1030. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VII одделение.....	51/17
1123. Правилник за безбедноста на водата за пиење.....	57/5	1031. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование V одделение.....	51/17
		1032. Решение за одобрување и употреба на учебник по Хемија за III година на реформираното гимназиско образование..	51/17
		1033. Решение за одобрување и употреба на учебник по Историја за III година на реформираното гимназиско образование...	51/17
		1034. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик Opportunities (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование...	51/17
		1035. Решение за одобрување и употреба на учебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование....	51/18
		1036. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик за VIII одделение.....	51/18
		1037. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/18
		1038. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик New headway upper intermediate (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/18
		1039. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за паралелките на албански наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/18

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1040. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/19	1062. Решение за одобрување и употреба на учебник по Социологија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/23
1041. Решение за одобрување и употреба на учебник по Историја за III година на реформираното гимназиско образование...	51/19	1063. Решение за одобрување и употреба на учебник по Вовед во правото за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/23
1042. Решение за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик и литература за паралелките на турски наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/19	1064. Решение за одобрување и употреба на учебник по Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за III година на гимназиско образование (изборни предмети)..	51/23
1043. Решение за одобрување и употреба на учебник по Биологија за III година на реформираното гимназиско образование....	51/19	1065. Решение за одобрување и употреба на учебник по Етика за III година на гимназиско образование (изборни предмети)	51/24
1044. Решение за одобрување и употреба на учебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование..	51/19	1066. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовна уметност за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/24
1045. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик Tangram 1 B (втор странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование....	51/20	1067. Решение за одобрување и употреба на учебник по Етика за II година на гимназиско образование (изборни предмети)..	51/24
1046. Решение за одобрување и употреба на учебник по Математика за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/20	1068. Решение за одобрување и употреба на учебник по Информатичка технологија за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/24
1047. Решение за одобрување и употреба на учебник по Хемија за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/20	1069. Решение за одобрување и употреба на учебник по Информатичка технологија за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/24
1048. Решение за одобрување и употреба на учебник по Математика за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/20	1070. Решение за одобрување и употреба на учебник по Говорење и пишување вештини за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/25
1049. Решение за одобрување и употреба на учебник по Биологија за III година на реформираното гимназиско образование....	51/20	1071. Решение за одобрување и употреба на учебник по Говорење и пишување вештини за II година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/25
1050. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик Matrix-upper intermediate (прв странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/21	1072. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за паралелките на албански наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/25
1051. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик Opportunities (втор странски јазик) за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/21	1073. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/25
1052. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (втор европски јазик) Lifelines-intermediate за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/21	1074. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и македонска литература за паралелките со албански и турски наставен јазик за III година на реформираното гимназиско образование.....	51/25
1053. Решение за одобрување и употреба на учебник по Музичко образование на албански наставен јазик VIII одделение.....	51/21	1490. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование за VI одделение.....	81/3
1054. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование VIII одделение.....	51/21	1491. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование за V одделение.....	81/3
1055. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование VII одделение.....	51/22	1492. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик DELFIN за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	81/3
1056. Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование VI одделение.....	51/22	1493. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик ELEMENTARY NEW HEADWAY за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	81/4
1057. Решение за одобрување и употреба на учебник по Социологија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/22	1494. Решение за одобрување и употреба на учебник по Шпански јазик HABLEMOS ESPANOL за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	81/4
1058. Решение за одобрување и употреба на учебник по Географија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/22	1495. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик TAXI 1 за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	81/4
1059. Решение за одобрување и употреба на учебник по Алгебра за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/22		
1060. Решение за одобрување и употреба на учебник по Географија за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/23		
1061. Решение за одобрување и употреба на учебник по Латински јазик за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	51/23		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1496. Решение за одобрување и употреба на учебник по Италијански јазик UN GIORNO IN ITALIA за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	81/4	1513. Решение за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик за учениците со настава на турски наставен јазик за VII одделение.....	81/8
1497. Решение за одобрување и употреба на учебник по Италијански јазик PROGETTO ITALIANO за III година на гимназиско образование (изборни предмети).....	81/4	1514. Решение за одобрување и употреба на учебник по Руски јазик (втор странски јазик) РУССКОГО ЯЗЫКА 3 за VIII одделение.....	81/8
1498. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (втор странски јазик) TANGRAM 1B за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/5	1515. Решение за одобрување и употреба на учебник по Руски јазик (прв странски јазик) РУССКОГО ЯЗЫКА за VIII одделение.....	81/8
1499. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (прв странски јазик) TANGRAM 2A за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/5	1516. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (втор странски јазик) PING PONG NEU 2 за VII одделение.....	81/8
1500. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (втор странски јазик) OPORTUNITIES INTERMEDIATE за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/5	1517. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (прв странски јазик) PING PONG NEU 3 за VIII одделение.....	81/8
1501. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (втор странски јазик) NEW HEADWAY INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/5	1518. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (втор странски јазик) CAFE CREME 3 за III година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/9
1502. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (прв странски јазик) NEW HEADWAY ADVANCED STUDENT'S BOOK за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/5	1519. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (втор странски јазик) CAMPUS 2 за III година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/9
1503. Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (прв странски јазик) за IV година FCE GOLD на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/6	1520. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (прв странски јазик) CAMPUS 2 за III година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/9
1504. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/6	1521. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (прв странски јазик) CAFE CREME 3 за III година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/9
1505. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/6	1522. Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (прв странски јазик) TANGRAM 2A за III година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/9
1506. Решение за одобрување и употреба на учебник по Математика за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/6	1523. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (втор странски јазик) CAMPUS 2 за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/10
1507. Решение за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/6	1524. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (втор странски јазик) CAFE CREME 4 за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/10
1508. Решение за одобрување и употреба на учебник по Математика за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/7	1525. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (прв странски јазик) CAMPUS 2 за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/10
1509. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/7	1526. Решение за одобрување и употреба на учебник по Француски јазик (прв странски јазик) CAFE CREME 4 за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/10
1510. Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/7	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	
1511. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик за учениците од другите заедници за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/7		
1512. Решение за одобрување и употреба на учебник по Македонски јазик за учениците од другите заедници за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	81/7	Објава за стапката на трошоците на живот за месец декември 2003 година	2/23
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2004 година.....	5/56
		139. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Специјален завод - Демир Капија.....	6/9

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
		1258. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на можни посвоеници	66/79
	8/7	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2004 година.....	66/82
	11/8	1328. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот за остварување на правата за заштита на децата.....	70/11
373. Правилник за водење на евиденциите во областа на трудот.....	12/4	Објава за трошоците на живот за месец септември 2004 година во однос на месец август 2004 година.....	70/12
374. Правилник за обрасците на пријави за матичната евиденција.....	20/75	1421. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на цените на услугите што ги дава јавната установа за деца-детска градинка и износот на надоместокот на трошоците за престој во установа за деца што паѓа на товар на родителите.....	78/11
Исправка	20/83	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2004 година.....	78/15
Објава за трошоците на живот за месец март 2004 година.....	24/36	Објава за стапката на трошоците на живот за месец октомври 2004 година во однос на месец септември 2004 година.....	80/4
375. Упатство за единствените методолошки принципи за водење на матичната евиденција.....	23/4	1580. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип.....	84/6
395. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје..	20/93	1581. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	84/6
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2004 година.....	22/8	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец ноември 2004 година	85/15
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец април 2004 година....	22/47	Објава за стапката на трошоците на живот за месец ноември 2004 година во однос на месец октомври 2004 година....	87/40
Објава за трошоците на живот за месец април 2004 година во однос на месец март 2004 година.....	30/19	1648. Правилник за содржина на образецот за издавање на наод, оценка и мислење за утврдување на потребата за помош и нега од друго лице, потребната медицинска и друга документација, начинот на остварување, критериумите за утврдување на висината и висината на износот на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.....	88/16
508. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	30/19	1649. Правилник за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преценка – ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа..	88/18
509. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	31/21	1650. Правилник за листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на тие оштетувања.....	88/21
580. Правилник за критериумите и начинот на доделување на средства од Посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидните лица	31/21	1651. Правилник за листата на професионалните болести.....	88/27
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2004 година.....	34/7	1680. Решение за давање согласност на Статут на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кичево.....	90/4
Објава за стапката на трошоците на живот за месец мај 2004 година во однос на месец април 2004 година.....	34/12	1681. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	90/4
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2004 година.....	36/36	1682. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа „Јоско Илиевски“ Куманово.....	90/4
Објава за трошоците на живот за месец јуни 2004 година во однос на месец мај 2004 година.....	44/40		
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2004 година.....	46/59		
Објава за трошоците на живот и платите за месец јули 2004 година.....	51/34		
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2004 година.....	54/10		
1147. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот и распоредот на работното време.....	59/3		
Објава за трошоците на живот за месец август 2004 година во однос на месец јули 2004 година.....	60/4		
1256. Правилник за поблиските услови и критериуми за избор на посвоители.....	61/ 51		
1257. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на можни посвоители.....	66/76		
	66/77		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1683. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.....	90/4	1700. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	90/7
1684. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	90/4	1701. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	90/7
1685. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	90/4	1702. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крушево.....	90/7
1686. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	90/5	1703. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	90/7
1687. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	90/5	1704. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	90/8
1688. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	90/5	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец декември 2004 година.....	95/43
1689. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	90/5	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	
1690. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Винаца.....	90/5	1163. Правилник за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата.....	61/45
1691. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	90/5	1731. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за културно наследство и за начинот на нејзиното издавање.....	92/12
1692. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	90/6	Информација од Министерството за култура.....	47/11
1693. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	90/6	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	
1694. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	90/6	110. Правилник за изменување на Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти.....	5/46
1695. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	90/6	1114. Правилник за измена на Правилникот за чамци.....	56/63
1696. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	90/6	1129. Правилник за поблиските критериуми, начинот и постапката за утврдување, доделување и регистрација на возни редови утврдени во мрежата на линии за меѓумесен и меѓународен линиски превоз на патници.....	58/58
1697. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	90/6	1333. Правилник за посебните услови што превозникот треба да ги исполнува за вршење на превоз во воздушниот сообраќај.....	71/2
1698. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	90/7	1608. Правилник за посебните услови што мора да ги исполни правно лице за одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухопловот.....	87/11
1699. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	90/7	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1716. Упатство за поблиски податоци потребни за издавање дозвола на стоки кои се увезуваат – извезуваат под ознака Д4.....	91/61
		МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	
		173. Решение за запирање на примена на пропис.....	8/5
		174. Решение за запирање на примена на пропис.....	8/6

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		Рег. бр.	Бр./стр.
79.	Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции.....	4/8	
80.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/8	
81.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/9	
82.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/9	
83.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност..	4/9	
112.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	5/47	
113.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	5/47	
114.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/47	
115.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/48	
116.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/48	
117.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/48	
118.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/48	
119.	Правилник за содржината и начинот на водење на регистар на акционерски друштва.....	5/48	
120.	Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	5/49	
168.	Решение за дополнување на Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	7/7	
178.	Решение за делумно одобрување на Барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	8/7	
287.	Дополнително решение од Комисијата за хартии од вредност.....	16/56	
327.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	18/63	
328.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	18/63	
402.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	23/2	
436.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	25/42	
437.	Правилник за начинот, содржината и формата на известувањата на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.....	25/42	
468.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	29/10	
469.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	29/10	
491.	Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	30/17	
511.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	31/22	
512.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	31/22	
549.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	33/9	
601.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	35/22	
612.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	36/35	
613.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	36/35	
614.	Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на обврзници.....	36/35	
615.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	36/35	
Рег. бр.			
616.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	36/36	
617.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	36/36	
673.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	40/41	
921.	Правилник за дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.....	47/9	
922.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	47/10	
964.	Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции.....	49/27	
1011.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	50/26	
1012.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	50/27	
1013.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	50/27	
1130.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	58/60	
1131.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	58/60	
1177.	Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	62/54	
1336.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	71/3	
1337.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	71/4	
1338.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	71/4	
1391.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	76/18	
1488.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	80/3	
1614.	Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на брокерска кука.....	87/ 38	
1615.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	87/ 38	
1616.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	87/39	
1617.	Решение за давање согласност за промена на познатиот купувач во текот на емисијата.....	87/39	
1618.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	87/39	
Бр./стр.			
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			
143.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 30/2003 година од 28 јануари 2004 година.....	6/12	
144.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 55/2003 година од 28 јануари 2004 година.....	6/13	
194.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 108/2003 година од 11 февруари 2004 година.....	9/41	
194.	Одлука за утврдување на настапување на условите за престанок на функцијата на Ѓ-дин Борис Трајковски, Претседател на Република Македонија.....	10/1	
307.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 189/2003 од 24 март 2004 година.....	17/11	
379.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 193/2002 од 17 март 2004 година.....	21/6	
380.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 110/2003 и У. бр. 1/2004 од 24 март 2004 година.....	21/7	

Рег. бр.	Бр./стр.
403. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 62/2003 од 31 март 2004 година.....	23/2
458. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 144/2003 од 15 април 2004 година.....	27/135
513. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 155/2003 од 5 мај 2004 година.....	31/22
550. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 203/2003 од 12 мај 2004 година.....	33/9
674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 206/2003 од 9 јуни 2004 година.....	40/41
878. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 14/2004 од 16 јуни 2004 година.....	44/39
923. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 112/2003 од 30 јуни 2004 година.....	47/10
944. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 40/2003 од 30 јуни 2004 година.....	48/38
1183. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 100/2004 од 14 јули 2004 година.....	63/16
1184. Издвоено мислење на Решението У.бр. 100/2004 од 14 јули 2004 година..	63/20
1193. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.170/2003 од 9 септември 2004 година.....	64/3
1194. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.188/2002 од 9 септември 2004 година.....	64/6
1195. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.33/2004 од 9 септември 2004 година.....	64/6
1196. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.45/2004 од 9 септември 2004 година.....	64/7
1210. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 112/2004 од 9 септември 2004 година.....	65/53
1273. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 199/2003 и У. бр. 44/2004 од 15 септември 2004 година.....	67/114
1425. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 32/2004 од 6 октомври 2004 година.....	78/13
1544. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 78/2004 од 3 ноември 2004 година.....	82/18
1545. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 176/2003 и У.бр.9/2004 од 3 ноември 2004 година..	82/18
1674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 87/2004 од 1 декември 2004 година.....	89/28
1675. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 111/2004 од 1 декември 2004 година.....	89/29
1676. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 205/2003 од 1 декември 2004 година.....	89/31
1785. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 97/2004 од 15 декември 2004 година.....	93/18
РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ	
63. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Републичкиот судски совет.....	3/16

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	
Рег. бр.	Бр./стр.
227. Обрасци од Државната изборна комисија од 1 до 4.....	13/29
Исправка на Образецот бр. 2 на Државната изборна комисија.....	14/8
274. Одлука за именување претседател на Општинската изборна комисија надлежна за општините Тетово, Желино, Јегуновце, Теарце, Вратница, Цепчиште, Шипковица, Камењане, Боговиње и Брвеница.....	15/9
275. Обрасци од Државната изборна комисија од 5 до 11.....	15/9
329. Утврдена листа на кандидати за избор на претседател на Република Македонија и нивниот редослед во гласачкото ливче.....	18/63
330. Одлука за именување на заменик претседател на Општинската изборна комисија Неготино.....	18/63
331. Одлука за именување на заменик член на Општинската изборна комисија Кисела Вода.....	18/63
332. Одлука за именување на заменици членови на Општинската изборна комисија Тетово.....	18/63
333. Одлука за именување на заменик член на Општинската изборна комисија Кичево.....	18/64
334. Одлука за именување на заменик член на Општинската изборна комисија Ресен.....	18/64
335. Одлука за именување на член и заменик член на Општинската изборна комисија Демир Хисар.....	18/64
336. Одлука за именување на членови и заменик член на Општинската изборна комисија Дебар.....	18/64
337. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Македонски Брод.....	18/64
338. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Карпош.....	18/64
339. Исправка	20/96
Одлука за именување на заменик член на Општинската изборна комисија Валандово.....	18/65
340. Одлука за именување на заменици членови на Општинската изборна комисија Кавадарци.....	18/65
341. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Кочани.....	18/65
342. Одлука за именување на заменик претседател на Општинската изборна комисија Центар.....	18/65
343. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Охрид.....	18/65
Исправка	20/96
344. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Винаца.....	18/65
355. Обрасци од Државната изборна комисија од бр. 12 до 24.....	19/88
Исправка	22/8
382. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Центар.....	21/10
383. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Дебар.....	21/10
1361. Одлука за именување на претседател на Општинската изборна комисија Струмица.....	73/26
1362. Одлука за именување на заменик на претседателот на Општинската изборна комисија Струмица.....	73/26
1363. Одлука за именување на заменик на претседателот на Општинската изборна комисија Струга.....	73/26

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1364. Одлука за именување на заменик член на Општинската изборна комисија Центар.....	73/26	1583. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	84/7
1365. Одлука за именување член на Општинската изборна комисија Штип.....	73/26	1708. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	90/22
1366. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Карпош...	73/26	1722. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	91/64
1367. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Карпош...	73/27	1732. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	92/13
1368. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Куманово...	73/27	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
1369. Обрасци од 1 до 14 на Државната изборна комисија.....	73/27		
1548. Резултат од Референдумот, одржан на 7 ноември 2004 година.....	82/23	678. Упатство за начинот, техниката и постапките за посебна заштита на документарниот материјал и архивската граѓа во воена и вонредна состојба.....	40/57
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ		ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	
55. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	2/22	Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 2003 година.....	1/19
56. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	2/23	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2003 година.....	1/19
57. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	2/23	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец декември 2003 година.....	2/23
169. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7/7	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2004 година.....	6/15
179. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	8/7	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јануари 2004 година.....	6/15
180. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	8/7	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2004 година.....	11/8
202. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	11/8	Коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец февруари 2004 година.....	14/8
397. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	22/47	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2004 година.....	21/12
551. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	33/11	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец март 2004 година.....	29/11
552. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	33/11	Движење на цените на мало во Република Македонија за месец април 2004 година.....	30/19
553. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	33/11	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец април 2004 година.....	31/23
602. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	35/22	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2004 година.....	35/28
603. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	35/23	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец мај 2004 година.....	38/104
604. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	35/23	Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2004 година.....	44/39
605. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	35/23	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јуни 2004 година.....	48/43
642. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	38/94	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2004 година.....	52/10
675. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	40/42		
901. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	46/59		
1014. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	50/27		
1079. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	51/32		
1102. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	53/2		
1124. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	57/39		
1164. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	61/48		
1185. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	63/20		
1197. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	64/9		
1330. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	70/12		
1424. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	78/13		
1546. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	82/21		
1582. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	84/6		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јули 2004 година.....		54/10	
Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2004 година.....		58/60	
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2004 година.....		58/60	
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2004 година.....		59/4	
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 2004 година.....		61/ 51	
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2004 година.....		69/47	
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец септември 2004 година.....		72/6	
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2004 година.....		79/20	
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец октомври 2004 година.....		82/23	
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2004 година.....		87/40	
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец ноември 2004 година.....		89/31	
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2004 година		95/44	
Објава за движењето на трошоците на живот во Република Македонија за месец декември 2004 година		95/44	
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ			
322.	Правилник за патент.....	18/8	
323.	Правилник за индустриски дизајн.....	18/24	
324.	Правилник за трговска марка.....	18/33	
325.	Правилник за ознака на потекло на производот и географска ознака.....	18/44	
326.	Правилник за стручниот испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост и за регистарот на застапници.....	18/55	
16.	Тарифа на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	24/33	
1783.	Правилник за постапката за издавање дополнителен сертификат за заштита на медицински производи.....	93/12	
1784.	Правилник за постапката за издавање дополнителен сертификат за заштита на производите за заштита на растенија.....	93/15	
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			
23.	Одлука за лимити за кредитна изложеност на банка (пречистен текст).....	1/10	
24.	Одлука за престанување на важење на одлуки за именување на привремен управник во Експорт-Импорт банка АД Скопје.....	1/12	
25.	Одлука за цените на благородните метали кои важат на 31.12.2003 година.....	1/12	
26.	Упатство за пополнување на извештајот за пресметување на обврската за задолжителна резерва на банките во денари.....		1/12
64.	Упатство за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (пречистен текст).....		3/16
84.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија.....		4/9
85.	Одлука за начинот на водење на евиденцијата за секоја трансакција на брз трансфер на пари.....		4/10
86.	Одлука за утврдување на основниот капитал, општите резерви и затворање на Фондот за основни средства, Фондот за заедничка потрошувачка и резервниот фонд.....		4/11
87.	Одлука за донесување на Планот за инвестиции во основни средства на Народна банка на Република Македонија за 2004 година.....		4/12
88.	Одлука за добивање на дозвола за вршење на услуги брз трансфер на пари...		4/12
89.	Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за определување, оценка и раководење со ликвидносниот ризик на банките.....		4/14
121.	Одлука за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија (Пречистен текст).....		5/50
141.	Упатство за известување за трансакциите брз трансфер на пари		6/11
142.	Правилник за водење на Регистарот на даватели на услуги брз трансфер на пари..		6/11
257.	Одлука за измена на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија.....		14/8
345.	Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....		18/66
384.	Упатство за измена и дополнување на Упатството за начинот и условите за известување за движењето на состојбата на кустодиски сметки на нерезиденти кај овластените банки во Република Македонија.....		21/10
404.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.....		23/4
455.	Одлука за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија (пречистен текст).....		26/11
470.	Упатство за порамнување на трансакции на секундарен пазар на благајнички записи.....		29/10
492.	Одлука за доставување и дистрибуција на податоци за платниот промет.....		30/17
493.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за добивање на дозвола за вршење на услуги брз трансфер на пари..		30/17
494.	Одлука за измена на Одлуката за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари....		30/18
495.	Одлука за Годишна сметка на Народна банка на Република Македонија за 2003 година.....		30/18

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
643. Упатство за доставување податоци за платниот промет од страна на носителите на платниот промет.....	38/94	1594. Одлука за потребната документација за издавање на согласности на банките и за доставување на известување за промена на сопственичка структура на акции со право на глас.....	85/10
704. Одлука за висината на каматната стапка по која Народна банка на Република Македонија пресметува и плаќа камати на девизен депозит врз основа на склучен меѓународен договор.....	42/8	1595. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	85/15
812. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија....	43/36	1596. Одлука за целите на монетарната политика за 2005 година.....	85/15
945. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	48/41	1597. Одлука за дополнувања на Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	85/15
946. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари.....	48/42	1619. Упатство за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	87/40
947. Одлука за користење дел од девизните резерви на Република Македонија за изработка на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание.....	48/42	1672. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари.....	89/28
948. Одлука за користење дел од девизните резерви на Република Македонија за изработка на пригодни ковани пари по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ.....	48/42	1673. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во девизи.....	89/28
949. Одлука за изменување и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.....	48/43	1734. Одлука за продажба на пригодни ковани пари.....	92/14
1080. Одлука за изменување на Одлуката за каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците.....	51/32	1798. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	95/43
1081. Одлука за задолжителна резерва на банките во денари (Пречистен текст)..	51/32	1813. Одлука за усвојување Финансиски план на Народна банка на Република Македонија за 2005 година.....	96/318
1082. Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија (Пречистен текст).....	51/33	1814. Одлука за усвојување на Планот за инвестиции во основни средства на Народна банка на Република Македонија за 2005 година.....	96/319
1150. Измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност.....	60/8	1815. Одлука за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2005 година.....	96/319
1165. Одлука за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар	61/48	1816. Упатство за измена на Упатството за спроведување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во девизи.....	96/319
1166. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари.....	61/50	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
1167. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи.....	61/50		
1168. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот на водење на евиденцијата за секоја трансакција на брз трансфер на пари	61/50	22. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	1/9
1169. Политика на управување и ракување со девизните резерви на Република Македонија.....	61/50	62. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдено согласно Методологијата.....	3/15
1198. Упатство за начинот на пополнување на Прегледот за одржување на просечно ниво на задолжителна резерва на банките во денари.....	64/9	111. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	5/46
1211. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	65/53	177. Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на РМ.....	8/7
1212. Упатство за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (пречистен текст).....	65/54	201. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11/7
1547. Одлука за краткорочен кредит за ликвидност во крајна инстанца	82/21	285. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	16/55
		286. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместокот за транзит на електрична енергија.....	16/56
		381. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	21/9
		427. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	24/32
		467. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	29/9

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
510. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	31/21	АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ	
584. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	34/11	676. Правилник за поблиските услови за основање на друштва за управување со пензиски фондови.....	40/42
623. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	37/24	677. Правила за начинот и постапката за издавање дозвола за основање на друштво за управување со пензиски фондови и одобрение за управување со пензиски фонд.....	40/44
703. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	42/7	870. Правилник за надоместоци.....	44/16
1010. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	50/25	871. Правилник за надоместок за премин	44/18
1101. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	53/1	872. Правилник за начинот и постапката за полагање испит за стекнување својство агент и за запишување на лицето во регистарот на агенти.....	44/18
1115. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	56/63	873. Правилник за проценка на средствата на пензиските фондови.....	44/20
1149. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	60/8	874. Правилник за инвестирање на средствата на пензиските фондови.....	44/21
1182. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	63/15	875. Правилник за начинот и постапката за маркетинг на пензиските фондови.....	44/24
1272. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	67/113	876. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за пензиски фондови.....	44/29
1352. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	72/6	877. Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за пензиските фондови.....	44/34
1423. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	78/12	АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
1527. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	81/10	32. Статут на Агенцијата за вработување на Република Македонија (Пречистен текст).....	79/17
1584. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	84/7	ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“	
1652. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	88/41	438. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2004 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката...	25/59
1733. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	92/13	ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“	
1797. Правилник за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија	95/7	1331. Одлука за доделување на наградата „11 Октомври“ за 2004 година за долгогодишни и значајни остварувања во културата, уметноста, науката и образованието од интерес на Република Македонија.....	70/12
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ		ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“	
1009. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија.....	50/24	1588. Одлука за доделување на наградата „Климент Охридски“ во 2004 година за особено значајни остварувања во областа на културата, уметноста, образованието, воспитанието, социјалната и хуманитарната дејност од интерес на Република Македонија.....	85/2
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ		МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ	
54. Упатство за содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците.....	2/21	1. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за преземање и транзитен превоз на лица (Договор за рeadмисија).....	9/9
288. Кодекс за дополнување на етичкиот кодекс на државните службеници.....	16/56		
702. Правилник за начинот и постапката за оценување на државните службеници.....	42/4		
1282. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за оценување на државните службеници	68/123		
1480. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за собирање и обработка на податоците за државните службеници.....	79/14		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
2. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за финансиска соработка во 2003 година.....	9/9	21. Закон за ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал, Протоколот за превенција, спречување и казнување за трговија со лица, особено жени и деца, со кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал и Протоколот против криумчарење на мигранти по копнен, воден или воздушен пат, со кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал.....	70/1
3. Закон за ратификација на Стокхолмската конвенција за неразградливи органски загадувачи.....	17/1	22. Закон за ратификација на Конвенцијата број 144 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и Препораката број 152 за трипартитните консултации за унапредување на примената на меѓународните стандарди на трудот и национална акција на трудот на Меѓународната организација на трудот.....	70/111
4. Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за сузбивање на терористичките напади со експлозивни направи.....	30/1	23. Закон за ратификација на Договорот за формирање Совет за цивилно-воено планирање во вонредни ситуации за земјите од Југоисточна Европа.....	70/123
5. Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за спречување на финансирањето на тероризмот.....	30/17	24. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривичните предмети.....	77/1
6. Закон за ратификација на Протоколот број 12 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи.....	30/40	25. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова.....	77/40
7. Закон за ратификација на Протоколот број 13 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи во врска со укинувањето на смртната казна во сите околности.....	30/44	26. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за заштита на македонското национално малцинство во Србија и Црна Гора и заштита на српското и црногорското национално малцинство во Република Македонија.....	83/1
8. Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за заштита на растенијата..	36/1	27. Закон за ратификација на Европската социјална повелба и Протоколот со кој што се врши измена и дополнување на Европската социјална повелба.....	89/1
9. Закон за ратификација на Конвенцијата за компјутерски криминал.....	41/1	ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА	
10. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓанските предмети.....	41/58		
11. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за преземање на сопствени државјани и странци.....	42/1	1. „Заедничка позиција на Советот 2004/622/CFSP од 26 август 2004 со кој се менува Заедничката позиција 2004/179/CFSP во врска со рестриктивните мерки против раководството на Транснистринскиот регион на Република Молдова.....	72/1
12. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Унгарската влада за преземање на лица кои илегално престојуваат на нивните територии..	42/29	2. Заедничка позиција на Советот 2004/661/CFSP од 24 септември 2004 година.....	78/1
13. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори и други нелегални активности.....	42/53	3. Кодекс на Европската унија за однесување при извоз на оружје, 8 јуни 1998.....	79/1
14. Закон за ратификација на Меморандумот меѓу Владата на Руската Федерација и Владата на Босна и Херцеговина, Владата на Република Хрватска, Владата на Република Македонија, Владата на Србија и Црна Гора, Владата на Република Словенија за порамнување на меѓусебните финансиски побарувања во однос на порамнување на сметките од стоковниот промет меѓу поранешниот СССР и поранешната СФРЈ.....	46/1	4. Декларација на Претседателството во име на ЕУ во врска со Заедничката позиција на Советот 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY).....	80/1
15. Закон за ратификација на Протоколот од Кјото кон Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени...	49/1	5. Одлука на Советот 2004/767/CFSP од 15 ноември 2004 година за спроведување на Заедничката Позиција 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY)	90/1
16. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за воено-техничка соработка.....	49/42		
17. Закон за ратификација на Европската конвенција за спречување на тероризмот.....	49/49		
18. Закон за ратификација на Европската конвенција за пренос на казнените постапки.....	49/57		
19. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка во областа на ветеринарството.....	49/81		
20. Закон за ратификација на Амандманот на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасниот отпад и негово одлагање и Амандманот на Анекс 1, Анекс 8 и Анекс 9.....	49/86		

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
6. Заедничка позиција на Советот 2004/730/CFSP од 25 октомври 2004 година за дополнителните рестриктивни мерки против Бурма/Мијанмар и дополнување на Заедничката Позиција 2004/423/CFSP.....	90/3	21. Правилник за методологијата за изработка на стручна документација кон барањата за утврдување на работни места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење.....	38/100
РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ		27. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП „Водовод“ - Куманово.....	66/80
1. Резолуција 1572 (2004) на Советот за безбедност на Обединетите нации од 15 ноември 2004 година за воведување санкции спрема Брегот на Слонова Коска.....	91/1	28. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „ФЕНИ ИНДУСТРИ“ а.д. - Кавадарци.....	66/80
КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО		29. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „Бутел“ а.д. – Скопје.....	66/82 84/11
256. Одлука за формирање на Комисија за процена на предаденото огнено оружје..	14/7	34. Решение	85/15
СПОГОДБИ		35. Одлука за висината на надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за вршење на надлежностите за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	88/42
4. Спогодба за измени и дополнувања на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	3/20	36. Одлука за задолжителниот минимум на обемот и содржината на медицинската документација во постапката за остварување права по основа на инвалидност.....	88/54
5. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор на претпријатијата за професионално оспособување и вработување на инвалиди во Република Македонија.....	3/23	37. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	88/54
Исправка	5/55	38. Правилник за организацијата, составот и начинот на работата на Комисијата за оценка на работната способност.....	88/59
14. Спогодба за продолжување на важноста на Општиот колективен договор за стопанство на Република Македонија...	20/96	39. Правилник за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за утврдување на комплетност и уредност на документацијата.....	92/17
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ		42. Правилник за содржината, формата и начинот на доставување на податоци за пресметана плата и придонес за пензиско и инвалидско осигурување.....	
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ		ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА	
6. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	5/55	13. Одлука за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	18/66 30/18
7. Одлука за основните на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот октомври-декември 2003 година.....	5/55	Исправка	
11. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на комисиите за оценка на работната способност.....	14/8	17. Листа за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување....	25/60
12. Одлука за основните на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за 2004 година.....	17/12	25. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	55/28
15. Статутарна одлука за изменување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..	23/4	30. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	76/19
		31. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита.....	76/19

Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
33. Правилник за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита.....	80/3	3. Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2004 година.....	1/17
ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ	
24. Правилник за работно оспособување на инвалидни лица.....	54/7	18. Одлука за утврдување висината на надоместоците за услугите што ги врши Универзитетот во врска со регистрацијата и користењето на поддомените под врвниот македонски домен МК.....	35/23
26. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија...	57/39	19. Одлука за давање согласност на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него.....	35/23
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		20. Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него.....	35/24
8. Тарифа на Централниот регистар на Република Македонија.....	9/42	УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА	
НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		Факултет за туризам и угостителство - Охрид	
9. Решение за почеток со работа.....	11/8	22. Програма за полагање стручен испит за туристички водич.....	40/59
10. Решение за почеток со работа.....	13/31	23. Програма за полагање стручен испит за туристички придружник.....	40/60
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА		ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	
40. Правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж.....	90/22	1612. Правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати.....	87/26
41. Правилник за начинот и постапката за полагање на стручниот испит, за составот на испитните комисии и обрасците на уверение за положен стручен испит и лиценца.....	90/23	1613. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на евиденциите за издадените безбедносни сертификати, пополнетите безбедносни прашалници и издадените дозволи за пристап до класифицирани информации.....	87/37
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ			
1. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2004 година.....	1/16		
2. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2004 година.....	1/17		



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач:

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Број за ДДВ МК: 4030987108771.

Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.